

20242073558

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Врз основа на член 29 став (10) од Законот за зоотехника (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.87/23), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЗООТЕХНИЧКИТЕ СЕРТИФИКАТИ (*)

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на зоотехничките сертификати на животните за приплод и нивните зачетни производи.

Член 2

Зоотехничките сертификати за животните за приплод или нивните зачетни производи се издаваат на образец во А4 формат отпечатен на хартија во бела боја или во електронска форма.

Зоотехнички сертификат за чистокрвни животни

Член 3

(1) Зоотехничкиот сертификат за чистокрвни животни за приплод ги содржи следниве податоци:

1) име на признатата организација на одгледувачи или во случај на внес во Република Северна Македонија на чистокрвно животно за приплод, името на признатата организација на одгледувачи или органот за приплод која го издава;

2) име на матичната книга;

3) класа на главниот дел во кој е внесено чистокрвното животно за приплод доколку таква има;

4) име на расата на чистокрвното животно за приплод;

5) пол на чистокрвното животно за приплод;

6) број на упис во матичната книга („број на матична книга“) на чистокрвното животно за приплод;

7) систем за идентификација и индивидуален идентификациски број даден на чистокрвното животно за приплод;

8) методот кој се користи за проверка на идентитет на чистокрвни животни за приплод кои се користат за собирање на семе од мажјаци, јајце клетки или ембриони, и резултатите од проверката на идентитетот доколку има таков;

9) датум и земја на раѓање на чистокрвното животно за приплод;

10) име и адреса како и електронска пошта на одгледувачот на чистокрвното животно за приплод доколку таква има;

(*) Со овој правилник се врши усогласување со: Регулативата на Европскиот парламент и на Советот од 08 јуни 2016 година за зоотехничките и генеолошки услови за приплод, трговија и пуштање во Унијата на чистокрвни животни за приплод, хобридни свињи за приплод и нивни зачетни производи (CELEX број 32016R1012) и за изменување и дополнување на Регулативата (ЕУ) бр 652/2014 и Директивите 89/608/ЕЕЗ и 90/425/ЕЕЗ на советот и за укинување на одредени акти во областа на приплод на животни (Регулатива за приплод на животни), Регулативата за спроведување (ЕУ) 2017/717 во однос на моделите на образци на зоотехнички сертификати за животни за приплод и нивни зачетни производи (CELEX број 32017R0717) Регулативата за спроведување (ЕУ) 2020/602 на Комисијата од 15 април 2020 година за изменување на Регулативата за спроведување (ЕУ) 2017/717 во однос на моделите образци на зоотехнички сертификати за животни за приплод и нивни зачетни производи (CELEX број 32020R0602) и Регулативата за спроведување (ЕУ) 2021/761 на Комисијата од 7 мај 2021 година за изменување на Анексите I до IV кон Регулативата за спроведување (ЕУ) 2017/717 во однос на моделите на образци на зоотехнички сертификати за животни за приплод и нивни зачетни производи (CELEX број 32021R0761).

11) име и адреса, и ако има електронска пошта на сопственикот на чистокрвното животно за приплод доколку таква има;

12) педигре: (татко со број на матична книга и оддел, мајка со број на матична книга и оддел, татко на таткото со број на матична книга и оддел, мајка на таткото со број на матична книга и оддел, татко на мајката со број на матична книга и оддел и мајка на мајката со број на матична книга и оддел);

13) кога има такви достапни резултати од испитување на продуктивноста и ажурирани резултати од генетската евалуација, вклучувајќи датум на проценка, генетски дефекти и генетски особености во врска со одгледувачката програма кои влијаат на самото чистокрвно животно за приплод;

14) кај бремени женки, датум на оплодување или парење и идентификација на машкиот оплодувач што може да биде наведено во посебен документ и

15) датум и место на издавање на зоотехничкиот сертификат и име и потпис на лицето овластено за издавање на сертификатот од признатата организација на одгледувачи кое го издава или во случај на внес во Република Северна Македонија на чистокрвно животно за приплод, од признатата организација на одгледувачи, органот за приплод или надлежен орган која го издава; наведеното лице е преставник на таа призната организација на одгледувачи, орган за приплод или надлежен орган;

(2) Податоците од ставот (1) од овој член, во случај на група на чистокрвни животни за приплод кои се на еднаква возраст или имаат исти генетски мајка или татко, можат да бидат наведени во еден единствен зоотехнички сертификат.

(3) Формата и содржината на зоотехничкиот сертификат за трговија во Република Северна Македонија и внес во Република Северна Македонија од земјите членки на Европската Унија на чистокрвни животни за приплод од видот говеда, свињи, овци и кози се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

(4) Формата и содржината на зоотехничкиот сертификат за внес во Република Северна Македонија на чистокрвни животни за приплод од видот говеда, свињи, овци и кози од органи за приплод вклучени во списокот на органи за приплод кој се води, ажурира и објавува на веб страната на Европската комисија во делот на зоотехниката, се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Зоотехнички сертификат за семе од мажјаци на чистокрвни животни

Член 4

(1) Зоотехничкиот сертификат за семе од мажјаци од чистокрвни животни за приплод покрај податоците наведени во член 3 став (1) од овој правилник во врска со чистокрвно животно за приплод од кое е земено семе од мажјаци ги содржи и следниве податоци:

1) податоци за идентификација на семето од мажјаци (бројот на дозите кои треба да бидат испратени, местото и датумот на нејзино собирање, името, адресата и бројот на одобрение на центарот за собирање или складирање на семе и името и адресата на примачот);

2) за семе од мажјаци наменето за испитување на чистокрвни животни за приплод кои не биле подложени на испитување на продуктивноста или оценување на генетската вредност, број на дозите од оваа семена течност, име и адреса на признатата организација на одгледувачи или на третото лице определено од таа призната организација на одгледувачи кое е одговорно за извршување на испитување на продуктивноста и

3) датум и место на издавање на зоотехничкиот сертификат и име и потпис на лицето овластено да го потпише сертификатот од признатата организација на одгледувачи, надлежен орган или центар за собирање или складирање на семе или во случај на внес во Република Северна Македонија на семе од мажјаци од признатата организација на одгледувачи, орган за приплод, центар за собирање или складирање на семе или надлежен орган.

(2) Формата и содржината на зоотехничкиот сертификат за трговија во Република Северна Македонија и внес во Република Северна Македонија од земјите членки на Европската Унија на семе од мажјаци од чистокрвни животни за приплод од видот говеда, свињи, овци, кози и копитари се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

(3) Формата и содржината на зоотехничкиот сертификат за внес во Република Северна Македонија на семе од мажјаци на чистокрвни животни за приплод од видот говеда, свињи, овци, кози и копитари од органи за приплод вклучени во Списокот на органи за приплод кој се води, ажурира и објавува на веб страната на Европската комисија во делот на зоотехниката, се дадени во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.

Зоотехнички сертификат за јајце клетки на чистокрвни животни за приплод

Член 5

(1) Зоотехничкиот сертификат за јајце клетки од чистокрвни животни за приплод покрај податоците наведени во член 3 став (1) од овој правилник во врска со женското животно донатор од кои се земени јајце клетките ги содржи и следниве податоци:

1) податоци за идентификација на јајце клетките (бројот на цевките, местото и датумот на нивното собирање, името, адресата и бројот на одобрување на екипата за собирање или производство на ембриони и името и адресата на примачот);

2) кога има повеќе од една јајце клетка во цевката, бројот на јајце клетките собрани од едно исто чистокрвно животно за приплод и

3) датум и место на издавање на зоотехничкиот сертификат и име и потпис на лицето овластено да го потпише сертификатот од признатата организација на одгледувачи, надлежен орган или тимот за собирање или производство на ембриони, или во случај на внес во Република Северна Македонија на јајце клетки, од признатата организација на одгледувачи, органи за приплод, тим за собирање или производство на ембриони или надлежен орган.

(2) Формата и содржината на зоотехничкиот сертификат за трговија во Република Северна Македонија и внес во Република Северна Македонија од земјите членки на Европската Унија на јајце - клетки од чистокрвни животни за приплод од видот говеда, свињи, овци, кози и копитари се дадени во Прилог 5 кој е составен дел на овој правилник.

(3) Формата и содржината на зоотехничкиот сертификат за внес во Република Северна Македонија на јајце - клетки од чистокрвни животни за приплод од видот говеда, свињи, овци, кози и копитари од органи за приплод вклучени во Списокот на органи за приплод кој се води, ажурира и објавува на веб страната на Европската комисија во делот на зоотехниката, се дадени во Прилог 6 кој е составен дел на овој правилник.

Зоотехнички сертификат за ембриони на чистокрвни животни за приплод

Член 6

(1) Зоотехничкиот сертификат за ембриони од чистокрвни животни за приплод покрај податоците наведени во член 3 став (1) на овој правилник, во врска со женското животно донатор и машкото животно оплодувач ги содржи и следниве податоци:

1) податоци за идентификација на ембрионите (бројот на цевките, местото и датумот на нивното собирање, името, адресата и бројот на одобрување на тимот за собирање или производство на ембриони и името и адресата на примачот);

2) кога има повеќе од еден ембрион во цевката, бројот на ембриони собрани кои имаат исти родители и

3) датум и место на издавање на зоотехничките сертификат и име и потпис на лицето овластено да го потпише сертификатот од признатата организација на одгледувачи, надлежен орган или тим за собирање или производство на ембриони, или во случај на внес во Република Северна Македонија на ембриони од признатата организација на одгледувачи, органи за приплод, тим за собирање или производство на ембриони или надлежен орган.

(2) Формата и содржината на зоотехничкиот сертификат за трговија во Република Северна Македонија и внес во Република Северна Македонија од земјите членки на Европската Унија на ембриони од чистокрвни животни за приплод од видот говеда, свињи, овци, кози и копитари се дадени во Прилог 7 кој е составен дел на овој правилник.

(3) Формата и содржината на зоотехничкиот сертификат за внес во Република Северна Македонија на ембриони од чистокрвни животни за приплод од видот говеда, свињи, овци, кози и копитари од органи за приплод вклучени во Списокот на органи за приплод кој се води, ажурира и објавува на веб страната на Европската комисија во делот на зоотехниката, се дадени во Прилог 8 кој е составен дел на овој правилник.

Зоотехнички сертификат за хибридни свињи за приплод

Член 7

(1) Зоотехничкиот сертификат за хибридни свињи за приплод ги содржи следниве податоци:

1) име на признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи или во случај на внес во Република Северна Македонија на хибридната свиња за приплод, името на признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи или орган за приплод коа го издава;

2) име на регистарот за приплод;

3) име на раса, линијата или вкрстување на хибридната свиња за приплод и родители и дедо и баба на оваа свиња;

4) пол на хибридната свиња за приплод;

5) број на упис во регистар за приплод („број на регистар за приплод“) на хибридната свиња за приплод;

6) систем за идентификација и индивидуален идентификациски број даден на хибридната свиња за приплод;

7) метод кој се користи за проверка на идентитет на хибридна свиња за приплод и резултатите од проверката на идентитетот доколку има таков;

8) датум и земја на раѓање на хибридната свиња за приплод;

9) име и адреса како и електронска пошта на одгледувачот на хибридната свиња за приплод доколку таква има;

10) име и адреса на сопственикот на хибридната свиња за приплод како и електронска пошта, доколку таква има;

11) педигре раса, линија или вкрстување: (татко со број на регистар за приплод, мајка со број на регистар за приплод, татко на таткото со број на регистар за приплод, мајка на таткото со број на регистар за приплод, татко на мајката со број на регистар за приплод, мајка на мајката со број на регистар за приплод);

12) кога тоа се бара во одгледувачката програма, резултатите од испитувањето на продуктивноста или актуелните резултати од генетската евалуација, или и двете, вклучувајќи

ги датумот на оваа проценка и генетските дефекти и генетските особености во врска со одгледувачката програма која влијае на самата хибридна свиња за приплод или, колку што е познато, на нејзиното потомство;

13) кај бремени женки, датум на оплодување или парење и идентификација на машкиот оплодувач што може да биде наведено во посебен документ и

14) датум и место на издавање на зоотехничкиот сертификат и име и потпис на лицето овластено за издавање на сертификатот од признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи која го издава или во случај на внес во Република Северна Македонија на хибридна свиња за оплодување, од призната организација на одгледувачи на хибридни свињи, орган за приплод или надлежен орган.

(2) Податоците од ставот (1) од овој член, во случај на група на хибридни свињи за приплод кои се на еднаква возраст или имаат исти генетски мајка или татко, можат да бидат наведени во еден единствен зоотехнички сертификат.

(3) Формата и содржината на зоотехничкиот сертификат за трговија во Република Северна Македонија и внес во Република Северна Македонија од земјите членки на Европската Унија на хибридни свињи за приплод се дадени во Прилог 9 кој е составен дел на овој правилник.

(4) Формата и содржината на зоотехничкиот сертификат за внес во Република Северна Македонија на хибридни свињи за приплод од органи за приплод вклучени во списокот на органи за приплод кој се води, ажурира и објавува на веб страната на Европската комисија во делот на зоотехниката, се дадени во Прилог 10 кој е составен дел на овој правилник.

Зоотехнички сертификат за семе од мажјаци од хибридни свињи за приплод

Член 8

(1) Зоотехничкиот сертификат за семе од мажјаци од хибридни свињи за приплод покрај податоците наведени во член 7 став (1) од овој правилник, во врска со хибридна свиња за приплод од која е земено семе од мажјаци ги содржи и следниве податоци:

1) податоци за идентификација на семето од мажјаци (број на дози кои треба да бидат испратени, местото и датумот на нејзино собирање, името, адресата и бројот на одобрение на центарот за собирање или складирање на спрема и името и адресата на примачот);

2) за семе од мажјаци наменето за испитување на хибридни свињи за приплод кои не биле подложени на испитување на продуктивноста или оценување на генетската вредност, број на дозите од оваа семена течност, име и адреса на признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи или на третото лице определено од таа признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи и

3) датум и место на издавање на зоотехничкиот сертификат и име и потпис на лицето овластено да го потпише сертификатот од признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи или центар за собирање или складирање на семе или во случај на внес во Република Северна Македонија на семе од мажјаци од признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи, орган за приплод, центар за собирање или складирање на семе или надлежен орган;

(2) Формата и содржината на зоотехничкиот сертификат за трговија во Република Северна Македонија и внес во Република Северна Македонија од земјите членки на Европската Унија со семе од мажјаци на хибридни свињи за приплод се дадени во Прилог 11 кој е составен дел на овој правилник.

(3) Формата и содржината на зоотехничкиот сертификат за внес во Република Северна Македонија на семе од мажјаци на хибридни свињи за приплод од органи за приплод вклучени во списокот на органи за приплод вклучени во делот на зоотехниката, се дадени во Прилог 10 кој е составен дел на овој правилник.

чени во Списокот на органи за приплод кој се води, ажурира и објавува на веб страната на Европската комисија во делот на зоотехниката, се дадени во Прилог 12 кој е составен дел на овој правилник.

Зоотехнички сертификат за јајце клетки од хибридни свињи за приплод

Член 9

(1) Зоотехничкиот сертификат за јајце клетки од хибридни свињи за приплод покрај податоците наведени во член 7 став (1) од овој правилник, во врска со женското животно донатор, од кое се земени јајце клетките ги содржи и следниве податоци:

1) податоци за идентификација на јајце клетките (бројот на цевките, местото и датумот на нивното собирање, името, адресата и бројот на одобрување на тимот за собирање или производство на ембриони и името и адресата на примачот);

2) кога има повеќе од една јајце клетка во цевката бројот на јајце клетките собрани од една иста хибридна свиња за приплод и

3) датум и место на издавање на зоотехничките сертификати и име и потпис на лицето овластено да го потпише сертификатот од признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи или тимот за собирање или производство на јајце клетки, или во случај на внес во Република Северна Македонија на јајце клетките, од признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи, органи за приплод, тим за собирање или производство на ембриони или надлежен орган; наведеното лице е претставник на таа признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи, орган за приплод, тим за собирање или производство на ембриони или надлежен орган.

(2) Формата и содржината на зоотехничкиот сертификат за трговија во Република Северна Македонија и внес во Република Северна Македонија од земјите членки на Европската Унија на јајце клетки од хибридни свињи за приплод се дадени во Прилог 13 кој е составен дел на овој правилник.

(3) Формата и содржината на зоотехничкиот сертификат за внес во Република Северна Македонија на јајце клетки од хибридни свињи за приплод од органи за приплод вклучени во Списокот на органи за приплод кој се води, ажурира и објавува на веб страната на Европската комисија во делот на зоотехниката, се дадени во Прилог 14 кој е составен дел на овој правилник.

Зоотехнички сертификат за ембриони од хибридни свињи за приплод

Член 10

(1) Зоотехничкиот сертификат за ембриони од хибридни свињи за приплод покрај податоците наведени во член 7 став (1) од овој правилник, во врска со женското животно донатор и машкото оплодувач ги содржи и следниве податоци:

1) податоци за идентификација на ембрионите (бројот на цевките, местото и датумот на нивното собирање, името, адресата и бројот на одобрување на тимот за собирање или производство на ембриони и името и адресата на примачот);

2) кога има повеќе од еден ембрион во цевката, бројот на ембриони кои имаат исти родители;

3) датум и место на издавање на зоотехничките сертификати и име и потпис на лицето овластено да го потпише сертификатот од признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи или тимот за собирање или производство на ембриони, или во случај на внес во Република Северна Македонија на ембриони од признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи, органи за приплод, тим за собирање или производство на ем-

бриони или надлежен орган; наведеното лице е претставник на таа признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи, орган за приплод, тим за собирање или производство на ембриони или надлежен орган.

(2) Формата и содржината на зоотехничкиот сертификат за трговија во Република Северна Македонија и внес во Република Северна Македонија од земјите членки на Европската Унија со ембриони на хибридни свињи за приплод се дадени во Прилог 15 кој е составен дел на овој правилник.

(3) Формата и содржината на зоотехничкиот сертификат за внес во Република Северна Македонија на ембриони од хибридни свињи за приплод од органи за приплод вклучени во Списокот на органи за приплод кој се води, ажурира и објавува на веб страната на Европската комисија во делот на зоотехниката, се дадени во Прилог 16 кој е составен дел на овој правилник.

Член 11

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на зоотехничките документи, како и начинот на пополнување на обрасците за издавање на зоотехничките документи (*) („Службен весник на Република Македонија“ бр.89/11, 118/14 и 221/15).

Член 12

Овој правилник престанува да важи со денот на пристапувањето на Република Северна Македонија во Европската Унија.

Член 13

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 31-3380/4
4 октомври 2024 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Цветан Трипуновски, с.р.

Прилог 1
Зоотехнички сертификат за трговија во Република Северна Македонија и внес во Република Северна Македонија од земјите членки на Европската Унија на чистокрвни животни за приплод од видот говеда, свињи, овци и кози

Зоотехнички сертификат, во согласност со Законот за зоотехника*, за трговија со чистокрвни животни за приплод од следниве видови: (а) говеда (<i>Bos taurus</i>, <i>Bos indicus</i>, <i>Bubalus bubalis</i>)⁽¹⁾ (б) свињи (<i>Sus scrofa</i>)⁽¹⁾⁽²⁾ (в) овци (<i>Ovis aries</i>)⁽¹⁾ (г) кози (<i>Capra hircus</i>)⁽¹⁾		<i>(може да се додаде логото на призната организација на одгледувачи кое го издава сертификатот или надлежниот орган кој го издава сертификатот)</i>
		Број на сертификат ⁽³⁾
1. Име на признатата организација на одгледувачи кое го издава сертификатот/надлежниот орган кој го издава сертификатот <i>(се наведуваат податоци за контакт и, доколку постои, упатување на веб-страницата)</i>		
2. Име на матичната книга	3. Име на расата на чистокрвно животно за приплод	
4. Класа во главниот оддел од матичната книга во која е внесено животното-донатор ⁽³⁾		
5. Пол на животното	6. Број на животното во матичната книга	
7. Идентификација на чистокрвно животно за приплод ⁽⁴⁾	8. Утврдување на идентитетот ⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	
7.1. Систем	8.1. Метод	
7.2. Поединечен идентификациски број	8.2. Резултат	
7.3. Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁵⁾		
7.4. Име ⁽⁵⁾		
9. Датум <i>(во формат дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601)</i> ⁽⁸⁾ и земја на раѓање на животното		
10. Име, адреса и електронска пошта ⁽³⁾ на одгледувачот		
11. Име, адреса и електронска пошта ⁽³⁾ на сопственикот		
12. Педигре на чистокрвното животно за приплод ⁽⁷⁾⁽⁹⁾		
12.1. Татко Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁴⁾⁽¹⁰⁾ Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁵⁾ Име ⁽⁵⁾	12.1.1. Дедо од таткова страна Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁴⁾⁽¹⁰⁾ Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁵⁾ Име ⁽⁵⁾	
	12.1.2. Баба од таткова страна Број во матичната книга и оддел Поединечен идентификациски број ⁽⁴⁾⁽¹⁰⁾ Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁵⁾ Име ⁽⁵⁾	
12.2. мајка Број во матичната книга и оддел Поединечен идентификациски број Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁵⁾ Име ⁽⁵⁾	12.2.1. Дедо од страна на мајката Број во матичната книга и оддел Поединечен идентификациски број ⁽⁴⁾⁽¹⁰⁾ Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁵⁾ Име ⁽⁵⁾	
	12.2.2. Баба од страна на мајката Број во матичната книга и оддел Поединечен идентификациски број ⁽⁴⁾⁽¹⁰⁾ Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁵⁾ Име ⁽⁵⁾	

<p>13. Дополнителни информации ⁽³⁾(¹)(¹⁴)</p> <p>13.1. Резултати од тестирањата за раст и развој</p> <p>13.2. Ажурирани резултати од генетската евалуација која последен пат е спроведена _____ (внесете датум во формат дд.мм.гггг)</p> <p>13.3. Генетски дефекти и генетски особености на животните поврзани со одобрената одгледувачка програма</p> <p>13.4. Други соодветни информации за чистокрвни животни за приплод</p> <p>13.5. Други соодветни информации за родителите и бабите и дедовците, вклучувајќи ги резултатите од тестирањата за раст и развој или генетската евалуација, доколку не се наведени во точка 12.</p>
<p>14. Осемнување ⁽¹⁾/парење ⁽¹⁾(³)(¹²)</p> <p>14.1 Датум (внесете датум во формат дд.мм.гггг или во истиот формат означете го периодот на парење од до ...)</p> <p>14.2. Идентификација на машкото животно(и) кое врши оплодување</p> <p>14.2.1. Број(еви) во матичната книга и оддел(и)</p> <p>14.2.2. Поединечен идентификациски број(еви) ⁽⁴⁾(¹⁰)</p> <p>14.2.3. Идентификациски број(еви) во поглед на здравјето на животните ⁽⁵⁾</p> <p>14.2.4. Име(иња) ⁽³⁾</p> <p>14.2.5. Систем(и) за утврдување на идентитетот и резултат(ите) ⁽⁶⁾</p>
<p>15. Потврда</p> <p>15.1. Во _____ На _____ (внесете место на издавање) (внесете датум на издавање)</p> <p>15.2. Име и назив на потписникот: _____ (со големи букви да се внесат името и својството на лицето ⁽¹³⁾ кое го потпишува сертификатот)</p> <p>15.3. Потпис _____</p>

Фусноти:

- (¹) Непотребното се брише.
- (²) За група чистокрвни животни за приплод од видот свињи може да се издаде еден зоотехнички сертификат под услов тие чистокрвни животни за приплод да се на иста возраст и да имаат иста генетска мајка и татко и под услов да се обезбедат поединечни информации во точките 5, 6, 7.2, 13 и, според потребата, 14 од овој зоотехнички сертификат.
- (³) Оставете го празно доколку не е применливо.
- (⁴) За животни од видовите говеда, овци и кози, поединечна идентификација во согласност со законодавството за здравјето на животните во Република Северна Македонија и Европската Унија кое се однесува на идентификација и регистрација на животните. За животни од видовите свињи, поединечна идентификација во согласност со правилата на програмата за приплод и идентификациски број во согласност со законодавството на Република Северна Македонија и Европската Унија за здравјето на животните со кое се уредуваат идентификацијата и регистрацијата на животните.
- (⁵) Потребно е само за животни од видот свињи: идентификациски број во согласност со законодавството на Република Северна Македонија и Европската Унија за здравјето на животните со кое се уредуваат идентификацијата и регистрацијата на животните од видот свињи.
- (⁶) Се бара во согласност со член 22 став (1) од Законот за зоотехника (*) за чистокрвни животни за приплод од видовите говеда, овци и кози кои се користат за собирање семе за вештачко осеменување. Ова може да се бара од здруженијата за приплод во согласност со член 22 став (2) од Законот за зоотехника (*) за чистокрвни животни за приплод кои се користат за собирање семе за вештачко осеменување или за чистокрвни животни за приплод од видовите говеда, овци, кози и свињи кои се користат за собирање јајце-клетки и ембриони. Под „Резултат“, наведете ги деталите или бројот на предмет што се однесува на базата на податоци каде што се достапни деталите
- (⁷) Доколку е потребно, се приложуваат дополнителни листови хартија.
- (⁸) За животните од видовите овци и кози кои се чуваат во услови на екстензивно одгледување, наместо датумот на раѓање, може да се наведат годината на раѓање (гггг) и датумот на идентификација (дд.мм.гггг).
- (⁹) Да се внесе „главен дел“ или „дополнителен дел“, според потребата. Може да се наведат информации за дополнителни генерации.
- (¹⁰) Додадете поединечен матичен број доколку е различен од бројот запишан во матичната книга.
- (¹¹) Ако резултатите од тестирањата за раст и развој или генетската евалуација се достапни на одредена веб-страница, наместо дополнителни информации може да се наведе директно упатување на оваа веб-страница.
- (¹²) Задолжително во случај на бремена женски животни. Информациите можат да се наведат во посебен документ.
- (¹³) Таа личност е претставник на признатата организација на одгледувачи или на надлежниот орган во согласност со член 29 став (2) точка 2 од Законот за зоотехника(*) кој е овластен да го потпише зоотехничкиот сертификат.

Забелешки:

- Зоотехничкиот сертификат се издава на Македонски јазик или на еден од службените јазици на Европската унија;
- Бојата на потписот мора да биде различна од онаа на печатениот текст;
- Зоотехничкиот сертификат може да се печати и вертикално и хоризонтално и
- Фуснотите и забелешките кон овој зоотехнички сертификат не мора да се пишуваат, под услов да во насловот е наведен директно достапен повеќејазичен извор на информации.

Прилог 2

Зоотехнички сертификат за внес во Република Северна Македонија на чистокрвни животни за приплод од видот говеда, свињи, овци и кози од органи за приплод вклучени во Списокот на органи за приплод кој се води, ажурира и објавува на веб страната на Европската комисија во делот на зоотехниката

Зоотехнички сертификат, во согласност со Законот за зоотехника (*), за внес во Република Северна Македонија од органи за приплод на чистокрвни животни за приплод од следниве видови: (а) говеда (<i>Bos taurus</i> , <i>Bos indicus</i> , <i>Bubalus bubalis</i>) ⁽¹⁾ (б) свињи (<i>Sus scrofa</i>) ⁽¹⁾⁽²⁾ (в) овци (<i>Ovis aries</i>) ⁽¹⁾ (г) кози (<i>Capra hircus</i>) ⁽¹⁾		(може да се додаде логото на органот за приплод кое го издава сертификатот)
		Број на сертификат ⁽²⁾
1. Име на органот за приплод која го издава сертификатот (се наведуваат податоци за контакт и, доколку постои, упатување на веб-страницата)		
2. Име на матичната книга	3. Име на расата на чистокрвно животно за приплод	
4. Класа во главниот оддел од матичната книга во која е внесено животното-донатор ⁽²⁾		
5. Пол на животното	6. Број на животното во матичната книга	
7. Идентификација на чистокрвно животно за приплод ⁽⁴⁾	8. Утврдување на идентитетот ⁽³⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾	
7.1. Систем	8.1. Метод	
7.2. Поединечен идентификациски број	8.2. Резултат	
7.3. Име ⁽²⁾		
9. Датум (во формат дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601) ⁽¹⁾ и земја на раѓање на животното		
10. Име, адреса и електронска пошта ⁽²⁾ на одгледувачот		
11. Име, адреса и електронска пошта ⁽²⁾ на сопственикот		
12. Педигре ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ на чистокрвното животно за приплод		
12.1. Татко Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁴⁾⁽⁹⁾ Име ⁽²⁾	12.1.1. Дедо од таткова страна Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁴⁾⁽⁹⁾ Име ⁽²⁾	
	12.1.2. Баба од таткова страна Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁴⁾⁽⁹⁾ Име ⁽²⁾	
12.2. Мајка Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁴⁾⁽⁹⁾ Име ⁽²⁾	12.2.1. Дедо од страна на мајката Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁴⁾⁽⁹⁾ Име ⁽²⁾	
	12.2.2. Баба од страна на мајката Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁴⁾⁽⁹⁾ Име ⁽²⁾	
13. Дополнителни информации ⁽³⁾⁽⁶⁾⁽¹⁰⁾		
13.1. Резултати од тестирањата за раст и развој		
13.2. Ажурирани резултати од генетската евалуација која последен пат е спроведена на (датум во формат дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601)		
13.3. Генетски оштетувања и генетски особености на животните поврзани со одобрената одгледувачка програма		
13.4. Други соодветни информации за чистокрвни животни за приплод		
13.5. Други соодветни информации за родителите и бабите и дедовците, вклучувајќи ги резултатите од тестирањата за раст и развој или генетската евалуација, доколку не се наведени во точка 12.		

<p>14. Осеминување ⁽¹⁾/парење ⁽¹⁾⁽³⁾⁽¹¹⁾</p> <p>14.1. Датум (внесете датум во формат дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601 или во истиот формат означете го периодот на парење од до ...)</p> <p>14.2. Идентификација на машко животно кое врши оплодување</p> <p>14.2.1. Број(еви) во матичната книга и оддел(и)</p> <p>14.2.2. Поединечен идентификациски број(еви) ⁽⁴⁾⁽⁹⁾</p> <p>14.2.3. Име(иња) ⁽³⁾</p> <p>14.2.4. Систем(и) за утврдување на идентитетот и резултат(ите) ⁽⁵⁾</p>	
<p>15. Име на признатата организација на одгледувачи ⁽¹⁾/надлежниот орган ⁽¹⁾/признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи која ја води матичната книга ⁽¹⁾/регистарот за приплод ⁽¹⁾ во кој се запишува ⁽¹⁾/регистрира ⁽¹⁾ чистокрвното животно за приплод (се наведуваат податоци за контакт и, доколку постои, упатување на веб-страницата)</p>	
<p>16. Потврда</p> <p>16.1. Во: 16.2. На:</p> <p style="text-align: center;">(внесете место на издавање) (внесете датум на издавање)</p> <p>16.3. Име и својство на потписникот:</p> <p style="text-align: center;">(со големи букви да се внесат името и својството на лицето ⁽¹²⁾ кое го потпишува тој сертификат)</p> <p>16.4. Потпис:</p>	
<p>Фусноти:</p> <p>⁽¹⁾ Непотребното се брише.</p> <p>⁽²⁾ За група чистокрвни животни за приплод од видот свињи може да се издаде еден зоотехнички сертификат под услов тие чистокрвни животни за приплод да се на иста возраст и да имаат иста генетска мајка и татко и под услов да се обезбедат поединечни информации во точки 5, 6, 7.2, 13 и, според потребата, 14 од овој зоотехнички сертификат.</p> <p>⁽³⁾ Оставете го празно доколку не е применливо.</p> <p>⁽⁴⁾ Во согласност со законодавството со кое се уредуваат идентификацијата и регистрацијата на животните во земјата на испраќање.</p> <p>⁽⁵⁾ Се бара во согласност со член 22 став (1) од Законот за зоотехника (*) за чистокрвни животни за приплод од видовите говеда, овци, кози и копитари кои се користат за собирање семе за вештачко осеминување. Ова може да се бара за чистокрвни животни за приплод од видот свињи кои се користат за собирање семе за вештачко осеминување или за чистокрвни животни за приплод од видовите говеда, овци, кози, свињи и копитари кои се користат за собирање на јајце-клетки и ембриони во согласност со член 22 став (2) од Законот за зоотехника (*) од страна на признати организации на одгледувачи кои ја водат матичната книга во која животното ќе се запише. Под „Резултат“, наведете ги деталите или бројот на предмет што се однесува на базата на податоци каде што се достапни деталите</p> <p>⁽⁶⁾ Доколку е потребно, се приложуваат дополнителни листови хартија.</p> <p>⁽⁷⁾ За животните од видовите овци и кози кои се чуваат во услови на екстензивно одгледување, наместо датумот на раѓање, може да се наведат годината на раѓање (гггг) и датумот на идентификација (дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601).</p> <p>⁽⁸⁾ Што се однесува до делот матична книга, се запишува „главен дел“ или „дополнителен дел“. Може да се наведат информации за дополнителни генерации.</p> <p>⁽⁹⁾ Додадете поединечен идентификациски број доколку е различен од бројот запишан во матичната книга.</p> <p>⁽¹⁰⁾ Ако резултатите од тестирањата за раст и развој или генетската евалуација се достапни на одредена веб-страница, наместо дополнителни информации може да се наведе директно упатување на оваа веб-страница.</p> <p>⁽¹¹⁾ Задолжително во случај на бремена женски животни. Информациите можат да се наведат во посебен документ.</p> <p>⁽¹²⁾ Таа личност е претставник на органот за приплод, вклучувајќи надлежен орган во земјата на испраќање, кој е овластен да го потпише зоотехничкиот сертификат.</p> <p>Забелешки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зоотехничкиот сертификат се издава на најмалку еден од официјалните јазици на земјата на испорака; • Бојата на потписот мора да биде различна од онаа на печатениот текст; • Зоотехничкиот сертификат може да се печати и вертикално и хоризонтално и • Фуснотите и забелешките кон овој зоотехнички сертификат не мора да се пишуваат, под услов да во насловот е наведен директно достапен повеќејазичен извор на информации. 	

Прилог 3

Зоотехнички сертификат за трговија во Република Северна Македонија и внес во Република Северна Македонија од земјите членки на Европската Унија на семе од мажјаци од чистокрвни животни за приплод од видот говеда, свињи, овци, кози и копитари

Зоотехнички сертификат, во согласност со Законот за зоотехника (*), за трговија со семе од чистокрвни животни за приплод од следниве видови: (а) говеда (<i>Bos taurus</i> , <i>Bos indicus</i> , <i>Bubalus bubalis</i>) (1) (б) свињи (<i>Sus scrofa</i>) (1) (в) овци (<i>Ovis aries</i>) (1) (г) кози (<i>Capra hircus</i>) (1) (д) копитари (<i>Equus caballus</i> и <i>Equus asinus</i>) (1)		(може да се додаде логото на признатата организација на одгледувачи кое го издава сертификатот, надлежниот орган кој го издава сертификатот или центарот за собирање или чување на семе кој го издава сертификатот)
		Број на сертификат (2)
Име на признатата организација на одгледувачи/надлежниот орган кој го издава сертификатот/центарот за собирање или чување семе кој го издава сертификатот (се наведуваат податоци за контакт и, доколку постои, упатување на веб-страницата)/упатување на зоотехнички сертификат за животно-донатор (3)		
✕		
Дел А. Информации за машки чистокрвни животни за приплод-донатори (4)		
1. Име на признатата организација на одгледувачи кое го издава сертификатот/надлежниот орган кој го издава сертификатот (се наведуваат податоци за контакт и, доколку постои, упатување на веб-страницата)		
2. Име на матичната книга	3. Име на расата на машкото животно-донатор	
4. Класа во главниот оддел од матичната книга во која е внесено животното-донатор (2)		
5. Број во матичната книга на машкото животно-донатор (6)	6. Поединечен идентификациски број на машкото животно-донатор од видот копитари (2)(6) □□□-□□□-□□□□□□□□□□	
7. Идентификација на машкото животно-донатор (1)	8. Утврдување на идентитетот (2)(6)(10)	
7.1. Систем	8.1. Метод	
7.2. Поединечен идентификациски број (6)	8.2. Резултат	
7.3. Идентификациски број во поглед на здравјето на животните (6)		
7.4. Име (2)		
9. Датум (во формат дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601) (1) и земјата на раѓање на машкото животно-донатор		
10. Име, адреса и електронска пошта (2) на одгледувачот		
11. Име, адреса и електронска пошта (2) на сопственикот		
12. Педигре на машкото животно-донатор (10)(12)		
12.1. Татко Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број (6)(7) Идентификациски број во поглед на здравјето на животните (6) Име (2)	12.1.1. Дедо од таткова страна Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број (6)(7) Идентификациски број во поглед на здравјето на животните (6) Име (2)	
	12.1.2. Баба од таткова страна Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број (6)(7) Идентификациски број во поглед на здравјето на животните (6) Име (2)	

12.2. Мајка Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁶⁾ (⁷) Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁶⁾ Име ⁽²⁾	12.2.1. Дедо од страна на мајката Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁶⁾ (⁷) Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁶⁾ 12.2.2. Баба од страна на мајката Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁶⁾ (⁷) Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁶⁾				
13. Дополнителни информации ⁽²⁾ (¹⁰)(¹³) 13.1. Резултати од тестирањата за раст и развој 13.2. Ажурирани резултати од генетската евалуација која последен пат е спроведена на (датум во формат <i>дд.мм.гггг</i> или во согласност со ИСО 8601) 13.3. Генетски оштетувања и генетски особености на машкото животно-донатор поврзани со одобрената одгледувачка програма 13.4. Други соодветни информации за машко животно 13.5. Други соодветни информации за родителите и бабите и дедовците, вклучувајќи ги резултатите од тестирањата за раст и развој или генетската евалуација, доколку не се наведени во точка 12.					
14. Потврда ⁽¹⁴⁾ 14.1. Во: (внесете место на издавање)	14.2. На: (внесете датум на издавање)				
14.3. Име и својство на потписникот: (со големи букви да се внесат името и својството на лицето ⁽¹⁵⁾ кое го потпишува сертификатот)					
14.4. Потпис:					
✕ Дел Б. Информации за семето ⁽¹⁶⁾					
1. Идентификација на машкото животно-донатор ⁽²⁾ (¹⁴) 1.1. Поединечен идентификациски број(еви) ⁽⁶⁾ 1.2. Идентификациски број(еви) во поглед на здравјето на животните ⁽⁶⁾ 1.3. Поединечен идентификациски број на машкото(ите животно(и)-донатор(и) од видот копитари ⁽²⁾ (⁶) □□□-□□□-□□□□□□□□□□ 1.4. Упатување(а) на зоотехнички сертификат(и) на машини животно-донатори ⁽²⁾					
2. Идентификација на семето					
Боја на сламки или други пакувања ⁽²⁾ (¹⁷)	Ознака на сламки или други пакувања	Број на сламки или други пакувања ⁽¹⁸⁾	Место на собирање	Датум на собирање (дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601)	Друго ⁽²⁾ (¹⁹)
3. Центар на испорака за собирање или чување на семе					
3.1. Име					
3.2. Адреса					
3.3. Број на одобрение					
4. Дестинација (внесете име и адреса)					
5. Име и адреса на признатата организација на одгледувачи ⁽¹⁾ , или на трета страна ⁽¹⁾ назначена од признатата организација на одгледувачи, одговорна за спроведување на тестирањето ⁽²⁾ (²⁰)					
6. Потврда					
6.1. Во: (внесете место на издавање)		6.2. На: (внесете датум на издавање)			
6.3. Име и својство на потписникот: (со големи букви да се внесат името и својството на лицето ⁽²¹⁾ кое го потпишува сертификатот)					
6.4. Потпис:					

Фусноти:

- (¹) Непотребното се брише.
- (²) Оставете го празно доколку не е применливо.
- (³) Ако Дел А од зоотехничкиот сертификат е оставен празен или отстранет од зоотехничкиот сертификат и се приложи копија од зоотехничкиот сертификат издаден за машки чистокрвни животни за приплод-донатори, мора да се достави упатување (број на сертификат) на тој зоотехнички сертификат за машки чистокрвни животни за приплод-донатори.
- (⁴) Дел А од зоотехничкиот сертификат може да се чува празен или да биде отстранет од зоотехничкиот сертификат следејќи ги упатствата во фуснота 16.
- (⁵) Во случај на чистокрвни животни за приплод од видот копитари, оставете го полето празно ако бројот во матичната книга е ист со поединечниот идентификациски број.
- (⁶) Додадете поединечен идентификациски број доколку е различен од бројот запишан во матичната книга. Во случај на чистокрвни животни за приплод од видот копитари, се наведува поединечниот идентификациски број во кој се наведува како „единствен број“. Ако поединечниот идентификациски број не е достапен или е различен од бројот под кој животното е регистрирано во матичната книга, се внесува бројот на матичната книга.
- (⁷) За животни од видовите говеда, овци, кози и копитари, поединечна идентификација во согласност со законодавството за здравјето на животните во Република Северна Македонија и во Европската Унија кое се однесува на идентификација и регистрација на животните. За животни од видовите свињи, поединечна идентификација во согласност со правилата на одобрената одгледувачка програма и идентификациски број во согласност со законодавството на Република Северна Македонија и во Европската Унија за здравјето на животните со кое се уредуваат идентификацијата и регистрацијата на животните.
- (⁸) Потребно е само за животни од видот свињи: идентификациски број во согласност со законодавството на Република Северна Македонија и Европската Унија за здравјето на животните со кое се уредуваат идентификацијата и регистрацијата на животните од видот свињи.
- (⁹) Се бара согласно член 22 став (1) од Законот за зоотехника (*) за чистокрвните животни за приплод од видовите говеда, овци, кози и копитари кои се користат за собирање семе за вештачко осеменување и во согласност со член 22 став (2) од Законот за зоотехника (*) признатите организации на одгледувачи можат да бараат за чистокрвни животни за приплод од видот свињи кои се користат за собирање семе за вештачко осеменување. Под „Резултат“, наведете ги деталите или бројот на предмет што се однесува на базата на податоци каде што се достапни деталите.
- (¹⁰) Доколку е потребно, се приложуваат дополнителни листови хартија.
- (¹¹) За животните од видовите овци и кози кои се чуваат во услови на екстензивно одгледување, наместо датумот на раѓање, може да се наведат годината на раѓање (гггг) и датумот на идентификација (дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601).
- (¹²) Да се внесе „главен дел“ или „дополнителен дел“, според потребата. Може да се наведат информации за дополнителни генерации.
- (¹³) Ако резултатите од тестирањата за раст и развој или за генетската евалуација се достапни на одредена веб-страница, наместо дополнителни информации може да се наведе директно упатување на оваа веб-страница.
- (¹⁴) Потребно е само ако Дел А од зоотехничкиот сертификат се издава од признатата организација на одгледувачи или од надлежен орган во согласност со член 29 став (2) точка 2 од Законот за зоотехника (*), а Дел Б од зоотехничкиот сертификатот се издава од центарот за собирање или чување на семе овластен во согласност со член 30 став (1) од Законот за зоотехника (*).
- (¹⁵) Таа личност е претставник на признатата организација на одгледувачи или на надлежниот орган наведен во член 29 став (2) точка 2 од Законот за зоотехника (*), кој е овластен да го потпише зоотехничкиот сертификат.
- (¹⁶) Во случај кога само Дел Б од зоотехничкиот сертификат е издаден од центар за собирање или складирање семе овластен во согласност со член 30 став (1) од Законот за зоотехника (*), а Дел А од зоотехничкиот сертификат останува празен или се остранива од зоотехничкиот сертификат, точка 1 од Дел Б мора да се пополни и да се приложи копија од зоотехничкиот сертификат за машки животни-донатори како што следува:
- (i) во случај на чистокрвни говеда, овци, кози или свињи за приплод во согласност со образецот утврден во Прилог 1 од овој правилник;
- (ii) во случај на чистокрвни копитари за приплод, во согласност со образецот од член 31 став (4) од Законот за зоотехника (*), а најмалку Дел I од тој образец е вклучен во единствениот доживотен идентификациски документ.
- (¹⁷) Незадожително.
- (¹⁸) Сламка или друго пакување може да содржи семе собрано од повеќе од едно чистокрвно животно за приплод, под услов информациите за сите машки чистокрвни животни за приплод-донатори на тоа семе да бидат дадени во точка 1.4 од Дел Б.
- (¹⁹) Ако е применливо, може да се дадат информации за сексирано семе.
- (²⁰) За семе наменето за тестирање на чистокрвни животни за приплод од видовите говеда, свињи, овци или кози кои не биле подложени на тестирање на раст и развој или на генетска евалуација, во согласност со квантитативни ограничувања во согласност со член 21 од Законот за зоотехника (*).
- (²¹) Таа личност е претставник на признатата организација на одгледувачи или на надлежниот орган во согласност со член 29 став (2) точка 2 од Законот за зоотехника (*) или претставник на центарот за собирање или чување на семе, овластен во согласност со член 3 став (1) од Законот за зоотехника (*), кој е овластен да го потпише зоотехничкиот сертификат.

Забелешки:

- Зоотехничкиот сертификат се издава на Македонски јазик или на еден од службените јазици на Европската унија;
- Бојата на потписот мора да биде различна од онаа на печатениот текст;
- Зоотехничкиот сертификат може да се печати и вертикално и хоризонтално и
- Фуснотите и забелешките кон овој зоотехнички сертификат не мора да се пишуваат, под услов да во насловот е наведен директно достапен повеќејазичен извор на информации.

Прилог 4

Зоотехнички сертификат за внес во Република Северна Македонија на семе од мажјаци на чистокрвни животни за приплод од видот говеда, свињи, овци, кози и копитари од органи за приплод вклучени во Списокот на органи за приплод кој се води, ажурира и објавува на веб-страницата на Европската комисија во делот на зоотехниката

<p>Зоотехнички сертификат, во согласност со Законот за зоотехника (*), за внес во Република Северна Македонија од органи за приплод на семе од чистокрвни животни за приплод од следниве видови:</p> <p>(а) говеда (<i>Bos taurus</i>, <i>Bos indicus</i>, <i>Bubalus bubalis</i>) (1)</p> <p>(б) свињи (<i>Sus scrofa</i>) (1)</p> <p>(в) овци (<i>Ovis aries</i>) (1)</p> <p>(г) кози (<i>Capra hircus</i>) (1)</p> <p>(д) копитари (<i>Equus caballus</i> и <i>Equus asinus</i>) (1)</p>		<p>(може да се додаде лого на органот за приплод кое го издава сертификатот или центарот за собирање или чување на семе кој го издава сертификатот)</p> <p>Број на сертификат (2)</p>
<p>Име на органот за приплод/центарот за собирање или чување на семе кој го издава сертификатот (се наведуваат податоци за контакт и, доколку постои, упатување на веб-страницата)/упатување на зоотехнички сертификат за животно-донатор (2)</p>		
<p>Дел А. Информации за машки чистокрвни животни за приплод-донатори (4)</p>		
<p>1. Име на органот за приплод која го издава сертификатот (се наведуваат податоци за контакт и, доколку постои, упатување на веб-страницата)</p>		
2. Име на матичната книга	3. Име на расата на машкото животно-донатор	
4. Класа во главниот оддел од матичната книга во која е внесено животното-донатор (2)		
5. Број во матичната книга на машкото животно-донатор		
6. Идентификација на машкото животно-донатор (5)	7. Утврдување на идентитетот (2)(6)(7)	
6.1. Систем	7.1. Метод	
6.2. Поединечен идентификациски број	7.2. Резултат	
6.3. Име (2)		
8. Датум (во формат дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601) (8) и земја на раѓање на машкото животно-донатор		
9. Име, адреса и електронска пошта (2) на одгледувачот		
10. Име, адреса и електронска пошта (2) на сопственикот		
11. Педигре на машкото животно-донатор (7)(9)		
11.1. Татко Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број (5)(10) Име (2)	11.1.1. Дедо од таткова страна Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број (5)(10) Име (2)	
	11.1.2. Баба од таткова страна Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број (5)(10) Име (2)	
11.2. Мајка Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број (5)(10) Име (2)	11.2.1. Дедо од страна на мајката Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број (5)(10) Име (2)	
	11.2.2. Баба од страна на мајката Број во матичната книга и оддел Поединечен идентификациски број (5)(10) Име (2)	

12. Дополнителни информации ⁽²⁾ ⁽⁷⁾ ⁽¹¹⁾					
12.1. Резултати од тестирањата за раст и развој					
12.2. Ажурирани резултати од генетската евалуација која последен пат е спроведена на (датум во формат <i>дд.мм.гггг</i> или во согласност со ИСО 8601)					
12.3. Генетски оштетувања и генетски особености на машкото животно-донатор поврзани со одобрената одгледувачка програма					
12.4. Други соодветни информации за машкото животно					
12.5. Други соодветни информации за родителите и бабите и дедовците, вклучувајќи ги резултатите од тестирањата за раст и развој или генетската евалуација, доколку не се наведени во точка 11.					
13. Потврда ⁽¹²⁾					
13.1. Во: 13.2. На: (внесете место на издавање) (внесете датум на издавање)					
13.3. Име и својство на потписникот: (со големи букви да се внесат името и својството на лицето ⁽¹³⁾ кое го потпишува сертификатот)					
13.4. Потпис:					
✕					
Дел Б. Информации за семето ⁽¹⁴⁾					
1. Идентификација на машкото животно-донатор ⁽⁵⁾ ⁽¹²⁾					
1.1. Поединечен идентификациски број(еви)					
1.2. Упатување(а) на зоотехнички сертификат(и) на машки животни-донатори ⁽²⁾					
2. Систем за идентификација					
Боја на сламки или други пакувања ⁽²⁾ ⁽¹⁵⁾	Ознака на сламки или други пакувања	Број на сламки или други пакувања ⁽¹⁶⁾	Место на собирање	Датум на собирање (дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601)	Друго ⁽²⁾ ⁽¹⁷⁾
3. Центар на испорака за собирање или чување на семе					
3.1. Име					
3.2. Адреса					
3.3. Број на одобрение					
4. Дестинација (внесете име и адреса)					
5. Име и адреса на признатата организација на одгледувачи ⁽¹⁾ , или на трето лице ⁽¹⁾ назначена од признатата организација на одгледувачи, одговорна за спроведување на тестирањето ⁽²⁾ ⁽¹⁸⁾					
6. Потврда					
6.1. Во 6.2. На (внесете место на издавање) (внесете датум на издавање)					
6.3. Име и својство на потписникот: (со големи букви да се внесат името и својството на лицето ⁽¹⁹⁾ кое го потпишува тој сертификат)					
6.4. Потпис					

Фусноти:

- (1) Непотребното се брише.
- (2) Оставете го празно доколку не е применливо.
- (3) Ако Дел А од зоотехничкиот сертификат е оставен празен или отстранет од зоотехничкиот сертификат и се приложи копија од зоотехничкиот сертификат издаден за машки чистокрвни животни за приплод кои се донатори, мора да се достави упатување (број на сертификат) на тој зоотехнички сертификат за машки чистокрвни животни за приплод-донатори.
- (4) Дел А од зоотехничкиот сертификат може да се чува празен или да биде отстранет од зоотехничкиот сертификат следејќи ги упатствата во фуснота 14.
- (5) Во согласност со законодавството со кое се уредуваат идентификацијата и регистрацијата на животните во земјата на испраќање.
- (6) Се бара во согласност со член 22 став (1) од Законот за зоотехника (*) за чистокрвни животни за приплод од видовите говеда, овци, кози и копитари кои се користат за собирање семе за вештачко осеменување. Ова може да се бара во согласност со член 22 став (2) од Законот за зоотехника (*) за чистокрвни животни за приплод од видот свињи кои се користат за собирање семе за вештачко осеменување од страна на здружението за приплод кое ја води матичната книга во која треба да се запишат потомците на животното кое е донатор. Под „Резултат“, наведете ги деталите или бројот на предмет што се однесува на базата на податоци каде што се достапни деталите.
- (7) Доколку е потребно, се приложуваат дополнителни листови хартија.
- (8) За животните од видовите овци и кози кои се чуваат во услови на екстензивно одгледување, наместо датумот на раѓање, може да се наведат годината на раѓање (гггг) и датумот на идентификација (дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601).
- (9) Да се внесе „главен дел“ или „дополнителен дел“, според потребата. Може да се наведат информации за дополнителни генерации.
- (10) Додадете поединечен идентификациски број број доколку е различен од бројот запишан во матичната книга.
- (11) Ако резултатите од тестирањата за раст и развој или генетската евалуација се достапни на одредена веб-страница, наместо дополнителни информации може да се наведе директно упатување на оваа веб-страница.
- (12) Потребно е само ако Дел А од зоотехничкиот сертификат е издаден од органот за приплод, вклучувајќи ја и официјалната служба на земјата на испраќање и Дел Б од зоотехничкиот сертификат е издаден од страна на центар за собирање или складирање семе што дејствува во име на органот за приплод.
- (13) Таа личност е претставник на телото за приплод, вклучувајќи официјален орган во земјата на испраќање, кој е овластен да го потпише зоотехничкиот сертификат.
- (14) Во случај кога само Дел Б од зоотехничкиот сертификат е издаден од центар за собирање или складирање семе што дејствува во име на торганот за приплод, а Дел А од зоотехничкиот сертификат не е пополнет или отстранет од зоотехничкиот сертификат, точка 1 од Дел Б мора да се пополни и мора да се приложат копии од зоотехничките сертификати за машки животни-донатори, издадени во согласност со Прилог 9 на овој правилник.
- (15) Незадопжительно.
- (16) Сламка или друго пакување може да содржи семе собрано од повеќе од едно чистокрвно животно за приплод, под услов информациите за сите машки чистокрвни животни за приплод-донатори да бидат дадени во точка 1.2. од Дел Б.
- (17) Ако е применливо, може да се дадат информации за сексирано семе.
- (18) За семе наменето за тестирање на чистокрвни животни за приплод од видовите говеда, свињи, овци или кози кои не биле подложени на тестирање на раст и развој или на генетска евалуација, во согласност со квантитативни ограничувања во согласност со член 21 став (1) точка 7) од Законот за зоотехника (*).
- (19) Таа личност е претставник на органот за приплод, вклучувајќи надлежен орган во земјата на испраќање, или претставник на тимот за собирање и производство на ембриони кој дејствува во име на органот за приплод кое е овластено да го потпише зоотехничкиот сертификат.

Забелешки:

- Зоотехничкиот сертификат се издава на најмалку еден од официјалните јазици на земјата на испорака;
- Бојата на потписот мора да биде различна од онаа на печатениот текст;
- Зоотехничкиот сертификат може да се печати и вертикално и хоризонтално и
- Фуснотите и забелешките кон овој зоотехнички сертификат не мора да се пишуваат, под услов да во насловот е наведен директно достапен повеќејазичен извор на информации.

Прилог 5

Зоотехнички сертификат за трговија во Република Северна Македонија и внес во Република Северна Македонија од земји членки на Европската Унија на јајце-клетки од чистокрвни животни за приплод од видот говеда, свињи, овци, кози и копитари

Зоотехнички сертификат, во согласност со Законот за зоотехника (*), за трговија со јајце-клетки од чистокрвни животни за приплод од следниве видови: (а) говеда (<i>Bos taurus</i> , <i>Bos indicus</i> , <i>Bubalus bubalis</i>) (1) (б) свињи (<i>Sus scrofa</i>) (1) (в) овци (<i>Ovis aries</i>) (1) (г) кози (<i>Capra hircus</i>) (1) (д) копитари (<i>Equus caballus</i> и <i>Equus asinus</i>) (1)		(може да се додаде логото на признатата организација на одгледувачи кое го издава сертификатот, надлежниот орган или тимот за производство на ембриони кој го издава сертификатот)
		Број на сертификат (2)
Име на признатата организација на одгледувачи кое го издава сертификатот/надлежниот орган/тимот за производство на ембриони кој го издава сертификатот (се наведуваат податоци за контакт и, доколку постои, упатување на веб-страницата)/упатување на зоотехнички сертификат за животно-донатор (3)		
✕		
Дел А. Информации за женски чистокрвни животни за приплод-донатори (4)		
1. Име на признатата организација на одгледувачи кое го издава сертификатот/надлежниот орган кој го издава сертификатот (се наведуваат податоци за контакт и, доколку постои, упатување на веб-страницата)		
2. Име на матичната книга	3. Име на расата на женските животни-донатори	
4. Класа во главниот оддел од матичната книга во која е внесено женското животно-донатор (2)		
5. Број во матичната книга на женското животно-донатор (5)	6. Поединечен идентификациски број на женското животно-донатор од видот копитари (2)(6) □□□-□□□-□□□□□□□□	
7. Идентификација на женските животни-донатори (7) 7.1. Систем 7.2. Поединечен идентификациски број (6) 7.3. Идентификациски број во поглед на здравјето на животните (8) 7.4. Име (2)	8. Утврдување на идентитетот (2)(6)(10) 8.1. Метод 8.2. Резултат	
9. Датум (во формат дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601) (11) и земја на раѓање на женското животно-донатор		
10. Име, адреса и електронска пошта (2) на одгледувачот		
11. Име, адреса и електронска пошта (2) на сопственикот		
12. Педигре на женското животно-донатор (10)(12)		
12.1. Татко Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број (6)(7) Идентификациски број во поглед на здравјето на животните (8) Име (2)	12.1.1. Дедо од таткова страна Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број (6)(7) Идентификациски број во поглед на здравјето на животните (8) Име (2)	
	12.1.2. Баба од таткова страна Број во матичната книга и оддел Поединечен идентификациски број (6)(7) Идентификациски број во поглед на здравјето на животните (8) Име (2)	

12.2. Мајка Број во матичната книга и оддел Поединечен идентификациски број ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁸⁾ Име ⁽²⁾	12.2.1. Дедо од страна на мајката Број во матичната книга и оддел Поединечен идентификациски број ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁸⁾ Име ⁽²⁾					
12.2.2. Баба од страна на мајката Број во матичната книга и оддел Поединечен идентификациски број ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁸⁾ Име ⁽²⁾	12.2.2. Баба од страна на мајката Број во матичната книга и оддел Поединечен идентификациски број ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁸⁾ Име ⁽²⁾					
13. Дополнителни информации ⁽²⁾ ⁽¹⁰⁾ ⁽¹³⁾ 13.1. Резултати од тестирањата за раст и развој 13.2. Ажурирани резултати од генетската евалуација која последен пат е спроведена на (датум во формат <i>дд.мм.гггг</i> или во согласност со ИСО 8601) 13.3. Генетски оштетувања и генетски особености на женското животно-донатор поврзани со одобрената одгледувачка програма 13.4. Други соодветни информации за женски животни-донатори 13.5. Други соодветни информации за родителите и бабите и дедовците, вклучувајќи ги резултатите од тестирањата за раст и развој или генетската евалуација, доколку не се наведени во точка 12.						
14. Потврда ⁽¹⁴⁾ 14.1. Во: 14.2. На: (внесете место на издавање) (внесете датум на издавање) 4.3. Име и својство на потписникот: (со големи букви да се внесат името и својството на лицето ⁽¹⁵⁾ кое го потпишува сертификатот) 14.4. Потпис:						
✂						
Дел Б. Информации за јајце-клетките ⁽¹⁶⁾						
1. Идентификација на женското животно-донатор ⁽⁷⁾ ⁽¹⁴⁾ 1.1. Поединечен идентификациски број ⁽⁶⁾ 1.2. Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁸⁾ 1.3. Поединечен идентификациски број на женското животно-донатор од видот копитари ⁽²⁾ ⁽⁸⁾ 1.4. Упатување на зоотехнички сертификат за женско животно-донатор ⁽²⁾ □□□-□□□-□□□□□□□□□□						
2. Идентификација на јајце-клетки						
Боја на сламки или други пакувања ⁽²⁾ ⁽¹⁷⁾	Ознака на сламки или други пакувања	Број на сламки или други пакувања	Број на јајце-клетки ⁽¹³⁾	Место на собирање	Датум на собирање (дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601)	Друго ⁽²⁾
1. Тим на испорака за производство на ембриони 3.1. Име 3.2. Адреса 3.3. Број на одобрение						
4. Дестинација (внесете име и адреса)						
5. Потврда 5.1. Во: 5.2. На: (внесете место на издавање) (внесете датум на издавање) 5.3. Име и својство на потписникот: (со големи букви да се внесат името и својството на лицето ⁽¹⁸⁾ кое го потпишува сертификатот) 5.4. Потпис						

Фусноти:

- (¹) Непотребното се брише.
- (²) Оставете го празно доколку не е применливо.
- (³) Ако Дел А од зоотехничкиот сертификат е оставен празен или отстранет од зоотехничкиот сертификат и се приложи копија од зоотехничкиот сертификат издаден за женски чистокрвни животни за приплод-донатори, мора да се достави упатување (број на сертификат) на тој зоотехнички сертификат за женски чистокрвни животни за приплод-донатори.
- (⁴) Дел А од зоотехничкиот сертификат може да се чува празен или да биде отстранет од зоотехничкиот сертификат следејќи ги упатствата во фуснота 16.
- (⁵) Во случај на чистокрвни животни за приплод од видот копитар, оставете го полето празно ако бројот во матичната книга е ист со поединечниот идентификациски број.
- (⁶) Додадете поединечен идентификациски број доколку е различен од бројот запишан во матичната книга. Во случај на чистокрвни животни за приплод од видот копитар, се наведува поединечниот идентификациски број кој се наведува како „единствена ознака“. Ако поединечниот идентификациски број не е достапен или е различен од бројот под кој животното е регистрирано во матичната книга, се внесува бројот на матичната книга.
- (⁷) За животни од видовите говеда, овци, кози и копitari, поединечна идентификација во согласност со законодавството за здравјето на животните во Република Северна Македонија и во Европската Унија кое се однесува на идентификација и регистрација на животните. За животни од видовите свињи, поединечна идентификација во согласност со правилата на одобрената одгледувачка програма одобрена и идентификациски број во согласност со законодавството на Република Северна Македонија и во Европската Унија за здравјето на животните со кое се уредуваат идентификацијата и регистрацијата на животните.
- (⁸) Потребно е само за животни од видот свињи: Идентификациски број во согласност со законодавството на Република Северна Македонија и Европската Унија за здравјето на животните со кое се уредуваат идентификацијата и регистрацијата на животните од видот свињи.
- (⁹) Ова може да се бара од признати организации на одгледувачи во согласност со член 22 став (2) од Законот за зоотехника (*) за чистокрвни животни за приплод од видовите говеда, овци, кози, свињи и копитар кои се користат за собирање јајце-клетки. Под „Резултат“, наведете ги деталите или бројот на предмет што се однесува на базата на податоци каде што се достапни деталите
- (¹⁰) Доколку е потребно, се приложуваат дополнителни листови хартија.
- (¹¹) За животните од видовите овци и кози кои се чуваат во екстензивно одгледување, наместо датумот на раѓање, може да се наведат годината на раѓање (гггг) и датумот на идентификација (дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601).
- (¹²) Да се внесе „главен дел“ или „дополнителен дел“, според потребата. Може да се наведат информации за дополнителни генерации.
- (¹³) Ако резултатите од тестирањата за раст и развој или генетската евалуација се достапни на одредена веб-страница, наместо дополнителни информации може да се наведе директно упатување на оваа веб-страница.
- (¹⁴) Потребно е само ако Дел А од зоотехничкиот сертификат се издава од признатата организација на одгледувачи или од надлежен орган во согласност со член 29 став (2) точка 2 од Законот за зоотехника (*), а Дел Б од зоотехничкиот сертификатот се издава од центарот за собирање или чување на семе овластен во согласност со член 30 став (1) од Законот за зоотехника (*).
- (¹⁵) Таа личност е претставник на признатата организација на одгледувачи или на надлежниот орган во согласност со член 29 став (2) точка 2 од Законот за зоотехника (*), кој е овластен да го потпише зоотехничкиот сертификат.
- (¹⁶) Во случај кога само Дел Б од зоотехничкиот сертификат е издаден од овластен тим за собирање или производство на ембриони овластен во согласност со член 30 став (1) од Законот за зоотехника (*), а Дел А од зоотехничкиот сертификат останува празен или се остранува од зоотехничкиот сертификат, точка 1 од Дел Б мора да се пополни и да се приложи копија од зоотехничкиот сертификат за женски животни-донатори како што следува:
- (i) Во случај на чистокрвни говеда, овци, кози или свињи за приплод во согласност со образецот утврден во Прилог 1 од овој правилник;
- (ii) во случај на чистокрвни копитар за приплод, во согласност со образецот утврден во член 31 став (4) од Законот за зоотехника (*), а најмалку Дел I од тој образец е вклучен во единствениот доживотен идентификациски документ.
- (¹⁷) Незадоолжително
- (¹⁸) Ако во спамката или во друго пакување има повеќе од една јајце-клетка, потребно е јасно да се наведе бројот на јајце-клетки. Спамката или другото пакување содржи само јајце-клетки собрани од едно чистокрвно животно за приплод.
- (¹⁹) Таа личност е претставник на здружението за приплод или на надлежниот орган во согласност со член 29 став (2) точка 2 од Законот за зоотехника (*) или претставник на тимот за собирање или производство на ембриони, овластен во согласност со член 30 став (1) од Законот за зоотехника (*) кој е овластен да го потпише зоотехничкиот сертификат.
- Забелешки:**
- Зоотехничкиот сертификат се издава на Македонски јазик или на еден од службените јазици на Европската унија;
 - Бојата на потписот мора да биде различна од онаа на печатениот текст;
 - Зоотехничкиот сертификат може да се печати и вертикално и хоризонтално и
 - Фуснотите и забелешките кон овој зоотехнички сертификат не мора да се пишуваат, под услов да во насловот е наведен директно достапен повеќејазичен извор на информации.

Прилог 6

Зоотехнички сертификат за внес во Република Северна Македонија на јајце-клетки од чистокрвни животни за приплод од видот говеда, свињи, овци, кози и копитари од органи за приплод вклучени во списокот на органи за приплод кој се води, ажурира и објавува на веб-страницата на Европската комисија во делот на зоотехниката

Зоотехнички сертификат, во согласност со Законот за зоотехника (*), за внес во Република Северна Македонија од органи за приплод на јајце-клетки од чистокрвни животни за приплод од следниве видови: (а) говеда (<i>Bos taurus</i> , <i>Bos indicus</i> , <i>Bubalus bubalis</i>) (1) (б) свињи (<i>Sus scrofa</i>) (1) (в) овци (<i>Ovis aries</i>) (1) (г) кози (<i>Capra hircus</i>) (1) (д) копитари (<i>Equus caballus</i> и <i>Equus asinus</i>) (1)		(може да се додаде лого на органот кое го издава сертификатот или на тимот за производство на ембриони кој го издава сертификатот) Број на сертификат (2)
Име на органот за приплод која го издава сертификатот/тимот за собирање или производство на ембриони кој го издава сертификатот (се наведуваат податоци за контакт и, доколку постои, упатување на веб-страницата)/упатување на зоотехнички сертификат за животно-донатор (3)		
Дел А. Информации за женски чистокрвни животни за приплод-донатори (4)		
1. Име на органот за приплод која го издава сертификатот (се наведуваат податоци за контакт и, доколку постои, упатување на веб-страницата)		
2. Име на матичната книга	3. Име на расата на женското животно-донатор	
4. Класа во главниот оддел од матичната книга во која е внесено женското животно-донатор (2)		
5. Број во матичната книга на женското животно-донатор		
6. Идентификација на женското животно-донатор (5)	7. Утврдување на идентитетот (2)(6)(7)	
6.1. Систем	7.1. Метод	
6.2. Поединечен идентификациски број	7.2. Резултат	
6.3. Име (2)		
8. Датум (во формат дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601) (8) и земја на раѓање на женското животно-донатор		
9. Име, адреса и електронска пошта (2) на одгледувачот		
10. Име, адреса и електронска пошта (2) на сопственикот		
11. Педигре на женското животно-донатор (7)(9)		
11.1. Татко Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број (5)(10) Име (2)	11.1.1. Дедо од таткова страна Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број (5)(10) Име (2)	
	11.1.2. Баба од таткова страна Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број (5)(10) Име (2)	
11.2. Мајка Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број (5)(10) Име (2)	11.2.1. Дедо од страна на мајката Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број (5)(10) Име (2)	
	11.2.2. Баба од страна на мајката Број во матичната книга и оддел Поединечен идентификациски број (5)(10) Име (2)	

12. Дополнителни информации ⁽²⁾ (¹¹)						
12.1. Резултати од тестирањата за раст и развој						
12.2. Ажурирани резултати од генетската евалуација која последен пат е спроведена на (датум во формат дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601)						
12.3. Генетски оштетувања и генетски особености на женското животно-донатор поврзани со одобрената одгледувачка програма						
12.4. Други соодветни информации за женски животни-донатори						
12.5. Други соодветни информации за родителите и бабите и дедовците, вклучувајќи ги резултатите од тестирањата за раст и развој или генетската евалуација, доколку не се наведени во точка 11.						
13. Потврда ⁽¹²⁾						
13.1. Во: 13.2. На: (внесете место на издавање) (внесете датум на издавање)						
13.3. Име и својство на потписникот: (со големи букви да се внесат името и својството на лицето ⁽¹³⁾ кое го потпишува сертификатот)						
13.4. Потпис:						
✕						
Дел Б. Информации за јајце-клетките ⁽¹⁴⁾						
1. Идентификација на женското животно-донатор ⁽⁵⁾ (¹²)						
1.1. Поединечен идентификациски број						
1.2. Упатување на зоотехнички сертификат на женски животни-донатори ⁽²⁾						
2. Идентификација на јајце-клетки						
Боја на сламки или други пакувања ⁽²⁾ ⁽¹⁵⁾	Ознака на сламки или други пакувања	Број на сламки или други пакувања	Број на јајце-клетки ⁽¹⁶⁾	Место на собирање	Датум на собирање (дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601)	Друго ⁽²⁾
3. Тим на испорака за производство на ембриони						
3.1. Име						
3.2. Адреса						
3.3. Број на одобрение						
4. Дестинација (внесете име и адреса)						
5. Потврда						
5.1 Во 5.2 На (внесете место на издавање) (внесете датум на издавање)						
5.3. Име и својство на потписникот: (со големи букви да се внесат името и својството на лицето ⁽¹⁷⁾ кое го потпишува тој сертификат)						
5.4. Потпис:						

Фусноти:

- (1) Непотребното се брише.
- (2) Оставете го празно доколку не е применливо.
- (3) Ако Дел А од зоотехничкиот сертификат е оставен празен или отстранет од зоотехничкиот сертификат и се приложи копија од зоотехничкиот сертификат издаден за женски чистокрвни животни за приплод-донатори, мора да се достави упатување (број на сертификат) на тој зоотехнички сертификат за женски чистокрвни животни за приплод-донатори.
- (4) Дел А од зоотехничкиот сертификат може да се чува празен или да биде отстранет од зоотехничкиот сертификат спедејќи ги упатствата во фуснота 14.
- (5) Во согласност со законодавството со кое се уредуваат идентификацијата и регистрацијата на животните во земјата на испраќање.
- (6) Ова може да се бара за чистокрвни животни за приплод од видовите говеда, свињи, овци, кози и копитари кои се користат за собирање јајце-клетки во согласност со член 22 став (2) од Законот за зоотехника од страна на признати организации на одгледувачи кои ја водат матичната книга во која треба да се заведе потомството на животното кое е донатор. Под „Резултат“, наведете ги деталите или бројот на предмет што се однесува на базата на податоци каде што се достапни деталите
- (7) Доколку е потребно, се приложуваат дополнителни листови хартија.
- (8) За животните од видовите овци и кози кои се чуваат во услови на екстензивно одгледување, наместо датумот на раѓање, може да се наведат годината на раѓање (ггг) и датумот на идентификација (дд.мм.ггг или во согласност со ИСО 8601).
- (9) Да се внесе „главен дел“ или „дополнителен дел“, според потребата. Може да се наведат информации за дополнителни генерации.
- (10) Додадете поединечен идентификациски број доколку е различен од бројот запишан во матичната книга.
- (11) Ако резултатите од тестирањата за раст и развој или генетската евалуација се достапни на одредена веб-страница, наместо дополнителни информации може да се наведе директно упатување на оваа веб-страница.
- (12) Потребно е само ако Дел А од зоотехничкиот сертификат е издаден од органот за приплод, вклучувајќи ја и официјалната служба на земјата на испраќање и Дел Б од зоотехничкиот сертификат се издава од тим за собирање или производство на ембриони што дејствува во име на органот за приплод.
- (13) Таа личност е претставник на органот за приплод, вклучувајќи официјален орган во земјата на испраќање, кој е овластен да го потпише зоотехничкиот сертификат.
- (14) Во случај кога само Дел Б од зоотехничкиот сертификат е издаден од тим за собирање или производство на ембриони што дејствува во име на органот за приплод, а Дел А од зоотехничкиот сертификат не е пополнет или отстранет од зоотехничкиот сертификат, точка 1 од Дел Б мора да се пополни и мора да се приложат копии од зоотехничките сертификати за женски животни-донатори, издадени во согласност со Прилог 9 на овој правилник.
- (15) Незадолжително.
- (16) Ако во сламката или во друго пакување има повеќе од една јајце-клетка, потребно е јасно да се наведе бројот на јајце-клетки. Сламката или другото пакување содржи само јајце-клетки собрани од едно чистокрвно животно за приплод.
- (17) Таа личност е претставник на органот за приплод, вклучувајќи надлежен орган во земјата на испраќање, или претставник на тимот за собирање или производство на ембриони кој дејствува во име на органот за приплод кое е овластено да го потпише зоотехничкиот сертификат.

Забелешки:

- Зоотехничкиот сертификат се издава на најмалку еден од официјалните јазици на земјата на испорака;
- Бојата на потписот мора да биде различна од онаа на печатениот текст;
- Зоотехничкиот сертификат може да се печати и вертикално и хоризонтално и
- Фуснотите и забелешките кон овој зоотехнички сертификат не мора да се пишуваат, под услов да во насловот е наведен директно достапен повеќејазичен извор на информации.

Прилог 7

Зоотехнички сертификат за трговија во Република Северна Македонија и внес во Република Северна Македонија од земјите членки на Европската Унија на ембриони од чистокрвни животни за приплод од видот говеда, свињи, овци, кози и копитари

Зоотехнички сертификат, во согласност со Законот за зоотехника (*), за трговија со ембриони од чистокрвни животни за приплод од следниве видови: (а) говеда (<i>Bos taurus</i> , <i>Bos indicus</i> , <i>Bubalus bubalis</i>) (1) (б) свињи (<i>Sus scrofa</i>) (1) (в) овци (<i>Ovis aries</i>) (1) (г) кози (<i>Capra hircus</i>) (1) (д) копитари (<i>Equus caballus</i> и <i>Equus asinus</i>) (1)		(може да се додаде логото на признатата организација на одгледувачи кое го издава сертификатот, надлежниот орган или тимот за собирање или производство на ембриони кој го издава сертификатот)
		Број на сертификат (2)
Име на признатата организација на одгледувачи кое го издава сертификатот/надлежниот орган/тимот за производство или собирање на ембриони кој го издава сертификатот (се наведуваат податоци за контакт и, доколку постои, упатување на веб-страницата)/упатување на зоотехнички сертификат за животно(и)-донатор(и) (3)		
✕ Дел А. Информации за женски чистокрвни животни за приплод-донатори (4)		
1. Име на признатата организација на одгледувачи кое го издава сертификатот/надлежниот орган кој го издава сертификатот (се наведуваат податоци за контакт и, доколку постои, упатување на веб-страницата)		
2. Име на матичната книга	3. Име на расата на женското животно-донатор	
4. Класа во главниот оддел од матичната книга во која е внесено женското животно-донатор (2)		
5. Број во матичната книга на женското животно-донатор (3)	6. Поединечен идентификациски број на женското животно-донатор од видот копитари (3)(6) □□□-□□□-□□□□□□□□□□	
7. Идентификација на женското животно-донатор (7)	8. Утврдување на идентитетот (3)(6)(10)	
7.1. Систем	8.1. Метод	
7.2. Поединечен идентификациски број (6)	8.2. Резултат	
7.3. Идентификациски број во поглед на здравјето на животните (6)		
7.4. Име (2)		
9. Датум (во формат дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601) (11) и земја на раѓање на женското животно-донатор		
10. Име, адреса и електронска пошта (2) на одгледувачот		
11. Име, адреса и електронска пошта (2) на сопственикот		
12. Педигре на женското животно-донатор (10)(12)		
12.1. Татко Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број (6)(7) Идентификациски број во поглед на здравјето на животните (6) Име (2)	12.1.1. Дедо од таткова страна Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број (6)(7) Идентификациски број во поглед на здравјето на животните (6) Име (2)	
	12.1.2. Баба од таткова страна Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број (6)(7) Идентификациски број во поглед на здравјето на животните (6) Име (2)	

12.2. Мајка Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁶⁾ (⁷) Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁸⁾ Име ⁽²⁾	12.2.1. Дедо од страна на мајката Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁶⁾ (⁷) Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁸⁾ Име ⁽²⁾
	12.2.2. Баба од страна на мајката Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁶⁾ (⁷) Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁸⁾ Име ⁽²⁾
13. Дополнителни информации ⁽²⁾ (¹⁰)(¹³)	
13.1. Резултатите од тестовите за раст и развој на женското животно-донатор	
13.2. Ажурирани резултати од генетската евалуација која последен пат е спроведена на (датум во формат дд.мм.гггг или ИСО 8601)	
13.3. Генетски оштетувања и генетски особености на женското животно-донатор поврзани со одобрената одгледувачка програма	
13.4. Други соодветни информации за женски животни-донатори	
13.5. Други соодветни информации за родителите и бабите и дедовците, вклучувајќи ги резултатите од тестирањата за раст и развој или генетската евалуација, доколку не се наведени во точка 12.	
14. Потврда ⁽¹⁴⁾	
14.1. Во: 14.2. На (внесете место на издавање) (внесете датум на издавање)	
14.3. Име и својство на потписникот: (со големи букви да се внесат името и својството на лицето ⁽¹⁵⁾ кое го потпишува сертификатот)	
14.4. Потпис:	
✕	
Дел Б. Информации за машки чистокрвни животни за приплод-донатори ⁽⁴⁾	
1. Име на здружението за приплод кое го издава сертификатот (се наведуваат податоци за контакт и, доколку постои, упатување на веб-страницата)	
2. Име на матичната книга	3. Име на расата на машкото животно-донатор
4. Класа во главниот оддел од матичната книга во која е внесено животно-донатор ⁽²⁾	
5. Број во матичната книга на машкото животно-донатор ⁽²⁾	6. Поединечен идентификациски број на машкото животно-донатор од видот копitari ⁽²⁾ (⁶) □□□-□□□-□□□□□□□□
7. Идентификација на машкото животно-донатор ⁽⁷⁾	8. Утврдување на идентитетот ⁽²⁾ (⁹)(¹⁰)
7.1. Систем	8.1.Метод
7.2. Поединечен идентификациски број ⁽⁶⁾	8.2.Резултат
7.3. Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁸⁾	
7.4. Име ⁽²⁾	
9. Датум (во формат дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601) ⁽¹¹⁾ и земја на раѓање на машкото животно-донатор	
10. Име, адреса и електронска пошта ⁽²⁾ на одгледувачот	
11. Име, адреса и електронска пошта ⁽²⁾ на сопственикот	
12. Педигре на машкото животно-донатор ⁽¹⁰⁾ (¹²)	
12.1. Татко Број во матичната книга и оддел Поединечен идентификациски број ⁽⁶⁾ (⁷) Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁸⁾ Име ⁽²⁾	12.1.1. Дедо од таткова страна Број во матичната книга и оддел Поединечен идентификациски број ⁽⁶⁾ (⁷) Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁸⁾ Име ⁽²⁾
	12.1.2. Баба од таткова страна Број во матичната книга и оддел Поединечен идентификациски број ⁽⁶⁾ (⁷) Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁸⁾ Име ⁽²⁾

<p>12.2. Мајка Број во матичната книга и оддел Поединечен идентификациски број ⁽⁹⁾(⁷) Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁹⁾ Име ⁽²⁾</p>	<p>12.2.1. Дедо од страна на мајката Број во матичната книга и оддел Поединечен идентификациски број ⁽⁹⁾(⁷) Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁹⁾ Име ⁽²⁾</p> <p>12.2.2. Баба од страна на мајката Број во матичната книга и оддел Поединечен идентификациски број ⁽⁹⁾(⁷) Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁹⁾ Име ⁽²⁾</p>					
<p>13. Дополнителни информации ⁽²⁾(¹⁰)(¹³)</p> <p>13.1. Резултатите од тестовите за раст и развој на машкото животно-донатор 13.2. Ажурирани резултати од генетската евалуација која последен пат е спроведена на (датум во формат дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601) 13.3. Генетски оштетувања и генетски особености на машкото животно-донатор поврзани со одобрената одгледувачка програма. 13.4. Други соодветни информации за машкото животно 13.5. Други соодветни информации за родителите и бабите и дедовците, вклучувајќи ги резултатите од тестирањата за раст и развој или генетската евалуација, доколку не се наведени во точка 12.</p>						
<p>14. Потврда ⁽¹⁴⁾</p> <p>14.1. Во: 14.2. На: (внесете место на издавање) (внесете датум на издавање) 14.3. Име и својство на потписникот: (со големи букви да се внесат името и својството на лицето ⁽¹⁵⁾ кое го потпишува сертификатот) 14.4. Потпис</p>						
<p>✂</p>						
<p>Дел В. Информации за ембрионите ⁽¹⁶⁾</p>						
<p>1. Идентификација на женското животно-донатор ⁽⁷⁾(¹⁴)</p> <p>1.1. Поединечен идентификациски број ⁽⁹⁾ 1.2. Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁹⁾ 1.3. Поединечен идентификациски број на женското животно-донатор од видот копитари ⁽²⁾(⁶) □□□-□□□-□□□□□□□□□□ 1.4. Упатување на зоотехнички сертификат за женско животно-донатор ⁽²⁾</p> <p>2. Идентификација на машкото(ите) животно(и)-донатор(и) ⁽⁷⁾(¹⁴)</p> <p>2.1. Поединечен идентификациски број(еви) ⁽⁹⁾ 2.2. Идентификациски број(еви) во поглед на здравјето на животните ⁽⁹⁾ 2.3. Поединечен идентификациски број на машкото животно-донатор од видот копитари ⁽²⁾(⁶) □□□-□□□-□□□□□□□□□□ 2.4. Упатување(а) на зоотехнички сертификат(и) на</p> <p>2.4.1. Машки животни-донатори ⁽¹⁾(²) 2.4.2. Семе ⁽¹⁾(²)</p>						
<p>3. Идентификација на ембриони</p>						
<p>Боја на сламки или други пакувања ⁽²⁾(¹⁷)</p>	<p>Ознака на сламки или други пакувања</p>	<p>Број на сламки или други пакувања</p>	<p>Број на ембриони ⁽¹⁸⁾(¹⁹)</p>	<p>Место на собирање или производство</p>	<p>Датум на собирање или производство (дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601)</p>	<p>Друго ⁽²⁾(²⁰)</p>
<p>4. Тим на испорака за собирање или производство на ембриони</p>						
<p>4.1. Име</p>						
<p>4.2. Адреса</p>						
<p>4.3. Број на одобрение</p>						
<p>5. Дестинација (внесете име и адреса)</p>						

Дел Г. Информации за сурогат примачот на ембрион/и	
6. Поединечен идентификациски број ⁽⁶⁾ на сурогат примачот ⁽⁷⁾	
7. Потврда	
7.1. Во:	7.2. На:
(внесете место на издавање) (внесете датум на издавање)	
7.3. Име и својство на потписникот:	
(со големи букви да се внесат името и својството на лицето ⁽²⁰⁾ кое го потпишува сертификатот	
7.4. Потпис	

Фусноти:

(¹) Непотребното се брише.

(²) Оставете го празно доколку не е применливо.

(³) Ако Дел А или Б од зоотехничкиот сертификат е оставен празен или отстранет од зоотехничкиот сертификат и се приложи копија од зоотехничкиот сертификат издаден за женски или машки чистокрвни животни за приплод-донатори или за семето за тие машки чистокрвни животни за приплод, мора да се достави упатување (број на сертификат) на тој зоотехнички сертификат за женски или машки чистокрвни животни за приплод-донатори или за семето за тие машки чистокрвни животни за приплод.

(⁴) Дел А или Б од зоотехничкиот сертификат може да се чува празен или да биде отстранет од зоотехничкиот сертификат следејќи ги упатствата во фуснота 16.

(⁵) Во случај на чистокрвни животни за приплод од видот копитари, оставете го полето празно ако бројот во матичната книга е ист со поединечниот идентификациски број.

(⁶) Додадете поединечен идентификациски број доколку е различен од бројот запишан во матичната книга. Во случај на чистокрвни животни за приплод од видот копитари, се наведува поединечниот идентификациски број кој се наведува како „единствена ознака“. Ако поединечниот идентификациски број не е достапен или е различен од бројот под кој животното е регистрирано во матичната книга, се внесува бројот на матичната книга.

(⁷) За животни од видовите говеда, овци, кози и копитари, поединечна идентификација во согласност со законодавството за здравјето на животните во Република Северна Македонија и во Европската Унија кое се однесува на идентификација и регистрација на животните. За животни од видовите свињи, поединечна идентификација во согласност со правилата на одобрената одгледувачка програма одобрена и идентификациски број во согласност со законодавството на Република Северна Македонија и во Европската Унија за здравјето на животните со кое се уредуваат идентификацијата и регистрацијата на животните.

(⁸) Потребно е само за животни од видот свињи: идентификациски број во согласност со законодавството на Република Северна Македонија и Европската Унија за здравјето на животните со кое се уредуваат идентификацијата и регистрацијата на животните од видот свињи.

(⁹) Се бара во согласност со член 22 став (1) од Законот за зоотехника (*) за чистокрвни животни за приплод од видовите говеда, овци, кози и копитари кои се користат за собирање семе за вештачко осеменување. Ова може да се бара од признатите организации на одгледувачи во согласност со член 22 став (2) од Законот за зоотехника (*) за чистокрвни животни за приплод кои се користат за собирање семе за вештачко осеменување или за чистокрвни животни за приплод од видовите говеда, овци, кози, свињи и копитари кои се користат за собирање јајце-клетки и ембриони. Под „Резултат“, наведете ги деталите или бројот на предмет што се однесува на базата на податоци каде што се достапни деталите

(¹⁰) Доколку е потребно, се приложуваат дополнителни листови хартија.

(¹¹) За животните од видовите овци и кози кои се чуваат во услови на екстензивно одгледување, наместо датумот на раѓање, може да се наведат годината на раѓање (гггг) и датумот на идентификација (дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601).

(¹²) Да се внесе „главен дел“ или „дополнителен дел“, според потребата. Може да се наведат информации за дополнителни генерации.

(¹³) Ако резултатите од тестирањата за раст и развој или генетската евалуација се достапни на одредена веб-страница, наместо дополнителни информации може да се наведе директно упатување на оваа веб-страница.

(¹⁴) Потребно е само ако Дел А или Б од зоотехничкиот сертификат се издава од признатата организација на одгледувачи или од надлежен орган во согласност со член 29 став (2) точка 2 од Законот за зоотехника (*), а Дел В и Г од зоотехничкиот сертификатот се издава од тим за собирање и производство на ембриони овластен во согласност со член 30 став (1) од Законот за зоотехника (*).

(¹⁵) Таа личност е претставник на признатата организација на одгледувачи или на надлежниот орган во согласност со член 29 став (2) точка 2 од Законот за зоотехника (*) кој е овластен да го потпише зоотехничкиот сертификат.

(¹⁶) Во случај кога само Дел В каде што е применливо, Дел Г од зоотехничкиот сертификат е издаден од тим за собирање или производство ембриони овластен во согласност со член 30 став (1) од Законот за зоотехника (*), а Делови А и/или Б од зоотехничкиот сертификат не е(се) пополнет(и) или отстранет(и) од зоотехничкиот сертификат, точки 1 и 2 од Дел В мора да се пополнат и да се приложат копии од зоотехничкиот сертификат како што следува:

(a) за женски животни-донатори:

(i) во случај на чистокрвни говеда, овци, кози или свињи за приплод во согласност со Прилог 1 од овој правилник.

(ii) во случај на чистокрвни копитари за приплод, во согласност со образецот утврден во член 31 став (4) од Законот за зоотехника (*), а најмалку Дел I е посебен дел во единствениот доживотен идентификациски документ.

(б) за семе за оплодување:

(i) како што е опишано во точка (а), со потребните приспособувања за машките животни-донатори, или

(ii) во согласност со образецот утврден во Прилог 2 на овој правилник .

⁽¹⁷⁾ Незадожжително.

⁽¹⁸⁾ Ако во спамката или во друго пакување има повеќе од еден ембрион, потребно е јасно да се наведе бројот на ембриони.

⁽¹⁹⁾ Сламка или другото пакување може да содржи ембриони собрани или произведени од јајце-клетки собрани од едно женско чистокрвно животно за приплод оплодено со семе собрано од повеќе од едно машко чистокрвно животно за приплод-донатори, под услов во Дел В, точка 2.4 да се наведат информациите за сите машки чистокрвни животни за приплод-донатори на тоа семе

. ⁽²⁰⁾ Доколку е применливо, може да се дадат информации за сексирани ембриони или за фазата на развој на ембрионот.

⁽²¹⁾ Таа личност е претставник на призната организација на одгледувачи или на надлежниот орган во согласност со член 29 став (2) точка 2 од Законот за зоотехника (*) или претставник на тимот за собирање или производство на ембриони, овластен во согласност со член 31 став (1) од Законот за зоотехника (*), кој е овластен да го потпише зоотехничкиот сертификат.

Забелешки:

- Зоотехничкиот сертификат се издава на Македонски јазик или на еден од службените јазици на Европската унија;
- Бојата на потписот мора да биде различна од онаа на печатениот текст;
- Зоотехничкиот сертификат може да се печати и вертикално и хоризонтално и
- Фуснотите и забелешките кон овој зоотехнички сертификат не мора да се пишуваат, под услов да во насловот е наведен директно достапен повеќејазичен извор на информации.

Прилог 8

Зоотехнички сертификат за внес во Република Северна Македонија на ембриони од чистокрвни животни за приплод од видот говеда, свињи, овци, кози и копитари од органи за приплод вклучени во списокот на органи за приплод кој се води, ажурира и објавува на веб-страницата на Европската комисија во делот на зоотехниката

Зоотехнички сертификат, во согласност со Законот за зоотехника (*), за внес во Република Северна Македонија од органи за приплод на ембриони од чистокрвни животни за приплод од следниве видови: (а) говеда (<i>Bos taurus</i> , <i>Bos indicus</i> , <i>Bubalus bubalis</i>) ⁽¹⁾ (б) свињи (<i>Sus scrofa</i>) ⁽¹⁾ (в) овци (<i>Ovis aries</i>) ⁽¹⁾ (г) кози (<i>Capra hircus</i>) ⁽¹⁾ (д) копитари (<i>Equus caballus</i> и <i>Equus asinus</i>) ⁽¹⁾		(може да се додаде лого на органот за приплод кое го издава сертификатот или на тимот за собирање и производство на ембриони кој го издава сертификатот)
		Број на сертификат ⁽²⁾
Име на органот за приплод која го издава сертификатот/надлежниот орган/тимот за собирање или производство на ембриони кој го издава сертификатот (се наведуваат податоци за контакт и, доколку постои, упатување на веб-страницата)/упатување на зоотехнички сертификат(и) за животно(и)-донатор(и) ⁽³⁾		
✕		
Дел А. Информации за женски чистокрвни животни за приплод-донатори ⁽⁴⁾		
1. Име на органот за приплод која го издава сертификатот (се наведуваат податоци за контакт и, доколку постои, упатување на веб-страницата)		
2. Име на матичната книга	3. Име на расата на женското животно-донатор	
4. Класа во главниот оддел од матичната книга во која е внесено женското животно-донатор ⁽²⁾		
5. Број во матичната книга на женското животно-донатор		
6. Идентификација на женското животно-донатор ⁽⁵⁾	7. Утврдување на идентитетот ⁽²⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	
6.1. Систем	7.1. Метод	
6.2. Поединечен идентификациски број	7.2. Резултат	
6.3. Име ⁽²⁾		
8. Датум (во формат дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601) ⁽⁸⁾ и земја на раѓање на женското животно-донатор		
9. Име, адреса и електронска пошта ⁽²⁾ на одгледувачот		
10. Име, адреса и електронска пошта ⁽²⁾ на сопственикот		
11. Педигре на женското животно-донатор ⁽⁷⁾⁽⁹⁾		
11.1. Татко Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁵⁾⁽¹⁰⁾ Име ⁽²⁾	11.1.1. Дедо од таткова страна Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁵⁾⁽¹⁰⁾ Име ⁽²⁾	
	11.1.2. Баба од таткова страна Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁵⁾⁽¹⁰⁾ Име ⁽²⁾	
11.2. Мајка Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁵⁾⁽¹⁰⁾ Име ⁽²⁾	11.2.1. Дедо од страна на мајката Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁵⁾⁽¹⁰⁾ Име ⁽²⁾	
	11.2.2. Баба од страна на мајката Број во матичната книга и оддел Поединечен идентификациски број ⁽⁵⁾⁽¹⁰⁾ Име ⁽²⁾	

12. Дополнителни информации ⁽²⁾ (⁷)(¹¹) 12.1. Резултати од тестирањата за раст и развој 12.2. Ажурирани резултати од генетската евалуација која последен пат е спроведена на (датум во формат дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601) 12.3. Генетски оштетувања и генетски особености на женското животно-донатор поврзани со одобрената одгледувачка програма 12.4. Други соодветни информации за женски животно-донатори 12.5. Други соодветни информации за родителите и бабите и дедовците, вклучувајќи ги резултатите од тестирањата за раст и развој или генетската евалуација, доколку не се наведени во точка 11.	
13. Потврда ⁽¹²⁾ 13.1. Во 13.2 На (внесете место на издавање) (внесете датум на издавање) 13.3. Име и својство на потписникот: (со големи букви да се внесат името и својството на лицето ⁽¹³⁾ кое го потпишува сертификатот) 13.4. Потпис _____	
✕	
Дел Б. Информации за машки чистокрвни животни за приплод-донатори ⁽⁴⁾	
1. Име на органот за приплод која го издава сертификатот (се наведуваат податоци за контакт и, доколку постои, упатување на веб-страницата)	
2. Име на матичната книга	3. Име на расата на машкото животно-донатор
4. Класа во главниот оддел од матичната книга во која е внесено животното-донатор ⁽²⁾	
5. Број во матичната книга на машкото животно-донатор	
6. Идентификација на машкото животно-донатор ⁽⁵⁾ 6.1. Систем 6.2. Поединечен идентификациски број 6.3. Име ⁽²⁾	7. Утврдување на идентитетот ⁽²⁾ (⁸)(¹) 7.1. Метод 7.2. Резултат
8. Датум (во формат дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601) ⁽⁶⁾ и земја на раѓање на машкото животно-донатор	
9. Име, адреса и електронска пошта ⁽²⁾ на одгледувачот	
10. Име, адреса и електронска пошта ⁽²⁾ на сопственикот	
11. Педигре на машкото животно-донатор ⁽⁷⁾ (⁹)	
11.1. Татко Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁵⁾ (¹⁰) Име ⁽²⁾	11.1.1 Дедо од таткова страна Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁵⁾ (¹⁰) Име ⁽²⁾
	11.1.2 Баба од таткова страна Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁵⁾ (¹⁰) Име ⁽²⁾
11.2. Мајка Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁵⁾ (¹⁰) Име ⁽²⁾	11.2.1 Дедо од страната на мајката Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁵⁾ (¹⁰) Име ⁽²⁾
	11.2.2 Баба од страна на мајката Број и оддел во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁵⁾ (¹⁰) Име ⁽²⁾

12. Дополнителни информации ⁽²⁾(¹)⁽¹⁾

12.1. Резултати од тестирањата за раст и развој

12.2. Ажурирани резултати од генетската евалуација која последен пат е спроведена на (датум во формат дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601)

12.3. Генетски оштетувања и генетски особености на машкото животно-донатор поврзани со одобрената одгледувачка програма

12.4. Други соодветни информации за машко животно-донатор

12.5. Други соодветни информации за родителите и бабите и дедовците, вклучувајќи ги резултатите од тестирањата за

13. Потврда ⁽¹²⁾

13.1. Во: 13.2. Во:
(наведи место на издавање) (внесете датум на издавање)

13.3. Име и својство на потписникот:
(со големи букви да се внесат името и својството на лицето ⁽¹³⁾ кое го потпишува сертификатот)

13.4. Потпис:

Дел В. Информации за ембрионите ⁽¹⁴⁾

1. Идентификација на женското животно-донатор ⁽⁵⁾(¹²⁾

1.1. Поединечен идентификациски број

1.2. Упатување на зоотехнички сертификат на женски животни-донатори ⁽²⁾

2. Идентификација на машкото(ите) животно(и)-донатори(и) ⁽⁵⁾(¹²⁾

2.1. Поединечен идентификациски број(еви)

2.2. Упатување(а) на зоотехнички сертификат(и) на

2.2.1. машки животни-донатори ⁽¹⁾(²⁾

2.2.2. семе ⁽¹⁾(²⁾

3. Идентификација на ембриони

Боја на сламки или други пакувања ⁽²⁾ (¹⁵⁾	Ознака на сламки или други пакувања	Број на сламки или други пакувања	Број на ембриони ⁽¹⁶⁾ (¹⁷⁾	Место на собирање или производство	Датум насобирање или производство (дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601)	Друго ⁽²⁾ (¹⁸⁾

4. Тим на испорака за собирање или производство на ембриони

4.1. Име

4.2. Адреса

4.3. Број на одобрение

5. Дестинација (внесете име и адреса)

Дел Г. Информации за сурогат примачот на ембрион(и)

6. Поединечен идентификациски број ⁽⁶⁾ на сурогат примачот ⁽²⁾

7. Потврда

7.1. Во: 7.2. На:
(внесете место на издавање) (внесете датум на издавање)

7.3. Име и својство на потписникот:
(со големи букви да се внесат името и својството на лицето ⁽¹⁸⁾ кое го потпишува сертификатот)

7.4. Потпис:

Фусноти:

- (¹) Непотребното се брише.
- (²) Оставете го празно доколку не е применливо.
- (³) Ако Дел А или Б од зоотехничкиот сертификат е оставен празен или отстранет од зоотехничкиот сертификат и се приложи копија од зоотехничкиот сертификат издаден за женски или машки чистокрвни животни за приплод-донатори или за семето за тие машки чистокрвни животни за приплод, мора да се достави упатување (број на сертификат) на тој зоотехнички сертификат за женски или машки чистокрвни животни за приплод-донатори или за семето за тие машки чистокрвни животни за приплод.
- (⁴) Дел А или Б од зоотехничкиот сертификат може да се чува празен или да биде отстранет од зоотехничкиот сертификат следејќи ги упатствата во фуснота 14.
- (⁵) Во согласност со законодавството со кое се уредуваат идентификацијата и регистрацијата на животните во земјата на испраќање.
- (⁶) Се бара во согласност со член 22 став (1) од Законот за зоотехника (*) за чистокрвни животни за приплод од видовите говеда, овци, кози и копитари кои се користат за собирање семе за вештачко осеменување. Ова може да се бара за чистокрвни животни за приплод од видовите говеда, свињи, овци, кози и копитари кои се користат за собирање јајце-клетки и ембриони во согласност со член 22 став (2) од Законот за зоотехника (*) од страна на признатите организации на одгледувачи кои ја водат матичната книга во која треба да се заведе потомството добиено од тие ембриони. Под „Резултат“, наведете ги деталите или бројот на предмет што се однесува на базата на податоци каде што се достапни деталите
- (⁷) Доколку е потребно, се приложуваат дополнителни листови хартија.
- (⁸) За животните од видовите овци и кози кои се чуваат во услови на екстензивно одгледување, наместо датумот на раѓање, може да се наведат годината на раѓање (гггг) и датумот на идентификација (дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601).
- (⁹) Да се внесе „главен дел“ или „дополнителен дел“, според потребата. Може да се наведат информации за дополнителни генерации.
- (¹⁰) Додадете поединечен идентификациски број доколку е различен од бројот запишан во матичната книга.
- (¹¹) Ако резултатите од тестирањата за раст и развој или генетската евалуација се достапни на одредена веб-страница, наместо дополнителни информации може да се наведе директно упатување на оваа веб-страница.
- (¹²) Потребно е само ако Дел А или Дел Б од зоотехничкиот сертификат е издаден од органот за приплод, вклучувајќи ја и официјалната служба на земјата на испраќање и Делови В и Г од зоотехничкиот сертификат се издаваат од тим за собирање и производство на ембриони што дејствува во име на органот за приплод.
- (¹³) Таа личност е претставник на органот за приплод, вклучувајќи официјален орган во земјата на испраќање, кој е овластен да го потпише зоотехничкиот сертификат.
- (¹⁴) Во случај кога само Дел В каде што е применливо, Дел Г од зоотехничкиот сертификат е издаден од тим за собирање или производство на ембриони што дејствува во име на органот за приплод а Делови А и/или Б од зоотехничкиот сертификат не е(се) пополнет(и) или отстранет(и) од зоотехничкиот сертификат, точки 1 и 2 од Дел В мора да се пополнат и да се приложат копии од зоотехничкиот сертификат како што следува:
- (а) за женски животни-донатори, во согласност со образецот утврден во Прилог 9 од овој правилник.
- (б) за семе за оплодување:
- i) како што е опишано во точка (а), со потребните адаптации за машките животни-донатори, или
- ii) во согласност со образецот утврден во Прилог 10 од овој правилник.
- (¹⁵) Незадожжително.
- (¹⁶) Ако во сламката или во друго пакување има повеќе од еден ембрион, потребно е јасно да се наведе бројот на ембриони.
- (¹⁷) Сламка или друго пакување може да содржи ембриони собрани или произведени од јајце-клетки собрани од едно женско чистокрвно животно за приплод оплодено со семе собрано од повеќе од едно машко чистокрвно животно за приплод-донатори, под услов во Дел В, точка 2.2 да се наведат информациите за сите машки чистокрвни животни за приплод-донатори на тоа семе.
- (¹⁸) Доколку е применливо, може да се дадат информации за сексирани ембриони или за фазата на развој на ембрионот.
- (¹⁹) Таа личност е претставник на органот за приплод, вклучувајќи надлежен орган во земјата на испраќање или претставник на тимот за собирање и производство на ембриони кој дејствува во име на органот за приплод кое е овластено да го потпише зоотехничкиот сертификат.

Забелешки:

- Зоотехничкиот сертификат се издава на најмалку еден од официјалните јазици на земјата на испорака;
- Бојата на потписот мора да биде различна од онаа на печатениот текст;
- Зоотехничкиот сертификат може да се печати и вертикално и хоризонтално и
- Фуснотите и забелешките кон овој зоотехнички сертификат не мора да се пишуваат, под услов да во насповот е наведен директно достапен повеќејазичен извор на информации.

Прилог 9
Зоотехнички сертификат за трговија во Република Северна Македонија и внес во
Република Северна Македонија од земјите членки на Европската Унија на хибридни свињи
за приплод

Зоотехнички сертификат, во согласност со Законот за зоотехника ^(*) , за трговија со хибридни свињи за приплод (<i>Sus scrofa</i>), вклучувајќи чистокрвни свињи за приплод од различни раси или видови регистрирани во регистри за приплод што ги водат признати организации на одгледувачи на хибридни свињи ⁽¹⁾		(може да се додаде логото на признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи која го издава сертификатот или надлежниот орган кој го издава сертификатот) Број на сертификат ⁽²⁾
1. Име на признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи која го издава сертификатот/надлежниот орган кој го издава сертификатот (се наведуваат податоци за контакт и, доколку постои, упатување на веб-страницата)		
2. Име на регистарот за приплод	3. Име на раса ⁽³⁾ /вид/вкрстување на хибридната свиња за приплод	
4. Пол на животното		
5. Број на животното во регистарот за приплод		
6. Идентификација на животното ⁽⁴⁾		7. Утврдување на идентитетот ⁽²⁾ / ⁽⁵⁾ / ⁽⁶⁾
6.1. Систем 6.2. Поединечен идентификациски број 6.3. Идентификациски број во поглед на здравјето на животните 6.4. Име ⁽²⁾		7.1. Метод 7.2. Резултат
8. Датум (во формат дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601) и земја на раѓање на животното		
9. Име, адреса и електронска пошта ⁽²⁾ на одгледувачот		
10. Име, адреса и електронска пошта ⁽²⁾ на сопственикот		
11. Педигре на хибридната свиња за приплод ⁽⁸⁾		
11.1. Татко Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁴⁾ / ⁽⁷⁾ Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁴⁾ Раса ⁽³⁾ /вид ⁽³⁾ /вкрстување ⁽³⁾ Име ⁽²⁾		11.1.1. Дедо од таткова страна Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁴⁾ / ⁽⁷⁾ Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁴⁾ Раса ⁽³⁾ /вид ⁽³⁾ /вкрстување ⁽³⁾ Име ⁽²⁾
11.1.2. Баба од таткова страна Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁴⁾ / ⁽⁷⁾ Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁴⁾ Раса ⁽³⁾ /вид ⁽³⁾ /вкрстување ⁽³⁾ Име ⁽²⁾		11.1.2. Баба од таткова страна Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁴⁾ / ⁽⁷⁾ Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁴⁾ Раса ⁽³⁾ /вид ⁽³⁾ /вкрстување ⁽³⁾ Име ⁽²⁾

<p>11.2. Мајка Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁴⁾/⁽⁷⁾ Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁴⁾ Раса ⁽²⁾ /вид ⁽²⁾ /вкрстување ⁽²⁾ Име ⁽²⁾</p>	<p>11.2.1. Дедо од страна на мајката Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁴⁾/⁽⁷⁾ Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁴⁾ Раса ⁽²⁾ /вид ⁽²⁾ /вкрстување ⁽²⁾ Име ⁽²⁾</p> <p>11.2.2. Баба од страна на мајката Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁴⁾/⁽⁷⁾ Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁴⁾ Раса ⁽²⁾ /вид ⁽²⁾ /вкрстување ⁽²⁾ Име ⁽²⁾</p>
<p>12. Дополнителни информации ⁽²⁾/⁽⁶⁾/⁽⁸⁾</p> <p>12.1. Резултати од тестирањата за раст и развој 12.2. Ажурирани резултати од генетската евалуација која последен пат е спроведена на (датум во формат дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601) 12.3. Генетски оштетувања и генетски особености на животните поврзани со одобрената одгледувачка програма 12.4. Други соодветни информации за хибридната свиња за приплод 12.5. Други соодветни информации за родителите и бабите и дедовците, вклучувајќи ги резултатите од тестирањата за раст и развој или генетската евалуација, доколку не се наведени во точка 11.</p>	
<p>13. Осемнување ⁽³⁾/парење ⁽²⁾/⁽²⁾/⁽²⁾</p> <p>13.1. Датум (внесете датум во формат дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601 или во истиот формат означете го периодот на парење од до ...) 13.2. Идентификација на машкото животно кое врши оплодување 13.2.1. Број(еви) во регистарот за приплод или во матичната книга 13.2.2. Поединечен идентификациски број(еви) ⁽⁴⁾/⁽⁷⁾ 13.2.3. Идентификациски број(еви) во поглед на здравјето на животните ⁽⁴⁾ 13.2.4. Име(иња) ⁽²⁾ 13.2.5. Систем(и) за утврдување на идентитетот и резултат(ите) ⁽²⁾</p>	
<p>14. Име и адреса на примачот</p>	
<p>15. Потврда</p> <p>15.1. Во: 15.2. На: (внесете место на издавање) (внесете датум на издавање)</p> <p>15.3. Име и својство на потписникот: _____ (со големи букви да се внесат името и својството на лицето ⁽¹⁰⁾ кое го потпишува сертификатот)</p> <p>15.4 Потпис: _____</p>	

Фусноти:

⁽¹⁾ За група хибридни свињи за приплод може да се издаде еден зоотехнички сертификат под услов тие хибридни свињи за приплод да се на иста возраст и да имаат иста генетска мајка и татко и под услов да се обезбедат поединечни информации во точките 4, 5, 6.2, 12 и според потребата, 13 од овој зоотехнички сертификат.

⁽²⁾ Оставете го празно доколку не е применливо.

⁽³⁾ Непотребното се брише.

⁽⁴⁾ Поединечна идентификација во согласност со одобрената одгледувачка програма и идентификациски број во согласност со законодавството на Република Северна Македонија и Европската Унија за здравјето на животните со кое се уредуваат идентификацијата и регистрацијата на животните.

⁽⁵⁾ Ова може да се бара од признатите организации на одгледувачи на хибридни свињи во согласност со член 22 став (2) од Закон за зоотехника (*) за хибридни свињи за приплод кои се користат за собирање семе за вештачко осемнување или за собирање јајце-клетки и ембриони. Под „Резултат“, наведете ги деталите или бројот на предмет што се однесува на базата на податоци каде што се достапни деталите.

⁽⁶⁾ Доколку е потребно, се приложуваат дополнителни листови хартија.

⁽⁷⁾ Додадете поединечен идентификациски број доколку е различен од бројот запишан во матичната книга.

⁽⁸⁾ Ако резултатите од тестирањата за раст и развој или генетската евалуација се достапни на одредена веб-страница, наместо дополнителни информации може да се наведе директно упатување на оваа веб-страница.

⁽⁹⁾ Задолжително во случај на бремена женски животни. Информациите можат да се наведат во посебен документ.

⁽¹⁰⁾ Таа личност е претставник на признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи или на надлежниот орган во согласност со член 29 став (2) точка 2) од Закон за зоотехника (*), кој е овластен да го потпише зоотехничкиот сертификат.

Забелешки:

- Зоотехничкиот сертификат се издава на Македонски јазик или на еден од службените јазици на Европската унија;
- Бојата на потписот мора да биде различна од онаа на печатениот текст;
- Зоотехничкиот сертификат може да се печати и вертикално и хоризонтално и
- Фуснотите и забелешките кон овој зоотехнички сертификат не мора да се пишуваат, под услов да во насловот е наведен директно достапен повеќејазичен извор на информации.

Прилог 10

Зоотехнички сертификат за внес во Република Северна Македонија на хибридни свињи за приплод од органи за приплод вклучени во списокот на органи за приплод кој се води, ажурира и објавува на веб-страницата на Европската комисија во делот на зоотехниката

Зоотехнички сертификат, во согласност со Законот за зоотехника (*), за внес во Република Северна Македонија од органи за приплод на хибридни свињи за приплод (<i>Sus scrofa</i>), вклучувајќи чистокрвни свињи за приплод од различни раси или видови регистрирани во регистри за приплод што ги водат органите за приплод (1)		(може да се додаде логото на органот за приплод кое го издава сертификатот)
		Број на сертификат (2)
1. Име на органот за приплод која го издава сертификатот (се наведуваат податоци за контакт и, доколку постои, упатување на веб-страницата)		
2. Име на регистарот за приплод		3. Име на раса (3)/вид (3)/вкрстување (3) на хибридната свиња за приплод
4. Пол на животното		
5. Број на животното во регистарот за приплод		
1. Идентификација на животното (4)		7. Утврдување на идентитетот (2)(5)(6)
6.1. Систем		7.1. Метод
6.2. Поединечен идентификациски број		7.2. Резултат
6.3. Име (2)		
8. Датум (во формат дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601) и земја на раѓање на животното		
9. Име, адреса и електронска пошта (2) на одгледувачот		
10. Име, адреса и електронска пошта (2) на сопственикот		
11. Педигре на хибридната свиња за приплод (9)		
11.1. Татко Број во регистар за приплод или во матичната книга (4)(7) Раса (3)/вид (3)/вкрстување (3) Име (2)		11.1.1. Дедо од таткова страна Број во регистар за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број (4)(7) Раса (3)/вид (3)/вкрстување (3) Име (2)
		11.1.2. Баба од таткова страна Број во регистар за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број (4)(7) Раса (3)/вид (3)/вкрстување (3) Име (2)
11.2. Мајка Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број (4)(7) Раса (3)/вид (3)/вкрстување (3) Име (2)		11.2.1. Дедо од страна на мајката Број во регистар за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број (4)(7) Раса (3)/вид (3)/вкрстување (3) Име (2)
		11.2.2. Баба од страна на мајката Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број (4)(7) Раса (3)/вид (3)/вкрстување (3) Име (2)
12. Дополнителни информации (2)(5)(6)		
12.1. Резултати од тестирањата за раст и развој		
12.2. Ажурирани резултати од генетската евалуација која последен пат е спроведена на (датум во формат дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601)		
12.3. Генетски оштетувања и генетски особености на животните поврзани со одобрената одгледувачка програма		
12.4. Други соодветни информации за хибридната свиња за приплод		
12.5. Други соодветни информации за родителите и бабите и дедовците, вклучувајќи ги резултатите од тестирањата за раст и развој или генетската евалуација, доколку не се наведени во точка 11.		

<p>13. Осеминување ⁽²⁾/парење ⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾</p> <p>13.1. Датум <i>(внесете датум во формат дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601 или во истиот формат означете го периодот на парење од до ...)</i></p> <p>13.2. Идентификација на машкото животно кое врши оплодување</p> <p>13.2.1. Број(еви) во регистарот за приплод или во матичната книга</p> <p>13.2.2. Поединечен идентификациски број(еви) ⁽⁴⁾</p> <p>13.2.3. Име(иња) ⁽²⁾</p> <p>13.2.4. Систем(и) за утврдување на идентитетот и резултат(ите) ⁽⁵⁾</p>	
<p>14. Име на признатата организација на одгледувачи ⁽³⁾/надлежниот орган ⁽³⁾/признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи која ја води матичната книга ⁽³⁾/регистарот за приплод ⁽³⁾ во кој се запишува ⁽³⁾/регистрира⁽³⁾чистокрвни свињи за приплод <i>(се наведуваат податоци за контакт и, доколку постои, упатување на веб-страницата)</i>⁽²⁾⁽¹⁰⁾</p>	
<p>15. Потврда</p> <p>15.1. Во: 15.2. На:</p> <p style="text-align: center;"><i>(внесете место на издавање) (внесете датум на издавање)</i></p> <p>15.3. Име и својство на потписникот:</p> <p style="text-align: center;"><i>(со големи букви да се внесат името и својството на лицето ⁽¹¹⁾ кое го потпишува тој сертификат)</i></p> <p>15.4. Потпис:</p>	
<p><i>Фусноти:</i></p> <p>⁽¹⁾ За група хибридни свињи за приплод може да се издаде еден зоотехнички сертификат под услов тие хибридни свињи за приплод да се на иста возраст и да имаат иста генетска мајка и татко и под услов да се обезбедат поединечни информации во точки 4, 5, 6.2, 12 и , според потребата, 13 од овој зоотехнички сертификат.</p> <p>⁽²⁾ Оставете го празно доколку не е применливо.</p> <p>⁽³⁾ Непотребното се брише.</p> <p>⁽⁴⁾ Во согласност со законодавството со кое се уредуваат идентификацијата и регистрацијата на животните во земјата на испраќање.</p> <p>⁽⁵⁾ Ова може да се бара во согласност со член 22 став (2) од Законот за зоотехника (*) за хибридни свињи за приплод кои се користат за собирање семе за вештачко осеминување или за собирање јајце-клетки и ембриони од страна на признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи која го води регистарот за приплод во кој животното треба да се регистрира. Под „Резултат“, наведете ги деталите или бројот на предмет што се однесува на базата на податоци каде што се достапни деталите</p> <p>⁽⁶⁾ Доколку е потребно, се приложуваат дополнителни листови хартија.</p> <p>⁽⁷⁾ Додадете поединечен идентификациски број доколку е различен од бројот запишан во матичната книга.</p> <p>⁽⁸⁾ Ако резултатите од тестирањата за раст и развој или за генетската евалуација се достапни на одредена веб-страница, наместо дополнителни информации може да се наведе директно упатување на оваа веб-страница.</p> <p>⁽⁹⁾ Задолжително во случај на бремени женски животни. Информациите можат да се наведат во посебен документ.</p> <p>⁽¹⁰⁾ Ова се однесува само за чистокрвни свињи за приплод од различни раси или видови, регистрирани во регистарот на хибридни свињи за приплод.</p> <p>⁽¹¹⁾ Таа личност е претставник на органот за приплод, вклучувајќи надлежен орган во земјата на испраќање, кој е овластен да го потпише зоотехничкиот сертификат.</p> <p>Забелешки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зоотехничкиот сертификат се издава на најмалку еден од официјалните јазици на земјата на испорака; • Бојата на потписот мора да биде различна од онаа на печатениот текст; • Зоотехничкиот сертификат може да се печати и вертикално и хоризонтално и • Фуснотите и забелешките кон овој зоотехнички сертификат не мора да се пишуваат, под услов да во насловот е наведен директно достапен повеќејазичен извор на информации. 	

Прилог 11

Зоотехнички сертификат за трговија во Република Северна Македонија и внес во Република Северна Македонија од земјите членки на Европската Унија на семе од мајјаци на хибридни свињи за приплод

<p>Зоотехнички сертификат, во согласност со Законот за зоотехника (*), за трговија со семе од хибридни свињи за приплод (<i>Sus scrofa</i>), вклучувајќи чистокрвни свињи за приплод од различни раси или видови регистрирани во регистри за приплод што ги водат признатите организации на одгледувачи на хибридни свињи.</p>		<p><i>(може да се додаде логото на признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи, надлежниот орган или центарот за собирање или чување на семе кој го издава сертификатот)</i></p>	
		Број на сертификат (2)	
<p>Име на признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи/надлежниот орган/центарот за собирање или чување на семе кој го издава сертификатот <i>(се наведуваат податоци за контакт и, доколку постои, упатување на веб-страницата)/упатување на зоотехнички сертификат за животно-донатор (2)</i></p>			
✕			
Дел А. Информации за машка хибридна свиња за приплод-донатор (2)			
1. Име на организацијата за приплод која го издава сертификатот/надлежниот орган кој го издава сертификатот <i>(се наведуваат податоци за контакт и, доколку постои, упатување на веб-страницата)</i>			
2. Име на регистарот за приплод		3. Име на раса (4)/вид (4)/вкрстување (4)	
4. Број во регистарот на машкото животно-донатор			
5. Идентификација на машкото животно-донатор (2)		6. Утврдување на идентитетот (1)(6)(7)	
5.1. Систем		6.1. Метод	
5.2. Поединечен идентификациски број		6.2. Резултат	
5.3. Идентификациски број во поглед на здравјето на животните			
5.4. Име (1)			
7. Датум <i>(во формат дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601)</i> и земја на раѓање на машкото животно-донатор			
8. Име, адреса и електронска пошта (1) на одгледувачот			
9. Име, адреса и електронска пошта (1) на сопственикот			
10. Педигре на машкото животно-донатор (1)			
10.1. Татко Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број (2)(6) Идентификациски број во поглед на здравјето на животните (2) Раса (4) /вид /вкрстување Име (1)		10.1.1. Дедо од таткова страна Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број (2)(6) Идентификациски број во поглед на здравјето на животните (2) Раса (4) /вид /вкрстување Име (1)	
		10.1.2. Баба од таткова страна Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број (2)(6) Идентификациски број во поглед на здравјето на животните (2) Раса (4) /вид /вкрстување Име (1)	

<p>10.2. Мајка Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁵⁾⁽⁸⁾ Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁵⁾ Раса ⁽⁴⁾/вид ⁽⁴⁾/вкрстување ⁽⁴⁾ Име ⁽¹⁾</p>	<p>10.2.1. Дедо од страна на мајката Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁵⁾⁽⁸⁾ Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁵⁾ Раса ⁽⁴⁾ /вид /вкрстување Име ⁽¹⁾</p> <p>10.2.2. Баба од страна на мајката Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁵⁾⁽⁸⁾ Идентификациски број во поглед на здравјето на Раса ⁽⁴⁾/вид ⁽⁴⁾/вкрстување ⁽⁴⁾ Име ⁽¹⁾</p>																								
<p>11. Дополнителни информации ⁽¹⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾</p> <p>11.1. Резултати од тестирањата за раст и развој</p> <p>11.2. Ажурирани резултати од генетската евалуација која последен пат е спроведена на (датум во формат дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601)</p> <p>11.3. Генетски оштетувања и генетски особености на машкото животно-донатор поврзани со одобрената одгледувачка програма</p> <p>11.4. Други соодветни информации за машкото животно-донатор</p> <p>11.5. Други соодветни информации за родителите и бабите и дедовците, вклучувајќи ги резултатите од тестирањата за раст и развој или генетската евалуација, доколку не се наведени во точка 10.</p>																									
<p>12. Потврда ⁽¹⁰⁾</p> <p>12.1. Во: 12.2 На: (внесете место на издавање) (внесете датум на издавање)</p> <p>12.3. Име и својство на потписникот: (со големи букви да се внесат името и својството на лицето ⁽¹⁷⁾ кое го потпишува сертификатот)</p> <p>12.4. Потпис:</p>																									
<p>Ж Дел Б. Информации за семето ⁽¹²⁾</p>																									
<p>1. Идентификација на машкото(ите) животно(и)-донатор(и) ⁽⁵⁾⁽¹⁰⁾</p> <p>1.1. Поединечен идентификациски број(еви)</p> <p>1.2. Идентификациски број(еви) во поглед на здравјето на животните</p> <p>1.3. Упатување(а) на зоотехнички сертификат(и) на машки животно-донатори ⁽¹⁾</p>																									
<p>2. Идентификација на семето</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="248 1265 518 1400">Боја на сламки или други пакувања ⁽¹⁾⁽¹³⁾</th> <th data-bbox="518 1265 678 1400">Ознака на сламки или други пакувања</th> <th data-bbox="678 1265 837 1400">Број на сламки или други пакувања ⁽¹⁴⁾</th> <th data-bbox="837 1265 997 1400">Место на собирање</th> <th data-bbox="997 1265 1157 1400">Датум на собирање (дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601)</th> <th data-bbox="1157 1265 1356 1400">Друго ⁽²⁾⁽¹⁵⁾</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Боја на сламки или други пакувања ⁽¹⁾ ⁽¹³⁾	Ознака на сламки или други пакувања	Број на сламки или други пакувања ⁽¹⁴⁾	Место на собирање	Датум на собирање (дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601)	Друго ⁽²⁾ ⁽¹⁵⁾																		
Боја на сламки или други пакувања ⁽¹⁾ ⁽¹³⁾	Ознака на сламки или други пакувања	Број на сламки или други пакувања ⁽¹⁴⁾	Место на собирање	Датум на собирање (дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601)	Друго ⁽²⁾ ⁽¹⁵⁾																				
<p>3. Центар на испорака за собирање или чување на семе</p> <p>3.1. Име</p> <p>3.2. Адреса</p> <p>3.3. Број на одобрение</p>																									
<p>4. Дестинација (внесете име и адреса)</p>																									
<p>5. Име и адреса на организацијата за приплод ⁽⁴⁾, или на трета страна ⁽⁴⁾ назначена од организацијата за приплод, одговорна за спроведување на тестирањето ⁽¹⁾⁽¹⁶⁾</p>																									
<p>6. Потврда</p> <p>6.1. Во 6.2 На (внесете место на издавање) (внесете датум на издавање)</p> <p>6.3. Име и својство на потписникот: (со големи букви да се внесат името и својството на лицето ⁽¹⁷⁾ кое го потпишува сертификатот)</p> <p>6.4. Потпис:</p>																									

Фусноти

- (1) Оставете го празно доколку не е применливо.
- (2) Ако Дел А од зоотехничкиот сертификат издаден за машки хибридни свињи за приплод-донатори, мора да се достави копија од зоотехничкиот сертификат издаден за машки хибридни свињи за приплод-донатори, мора да се достави упатување (број на сертификат) на тој зоотехнички сертификат за машки хибридни свињи за приплод-донатори.
- (3) Дел А од зоотехничкиот сертификат може да се чува празен или да биде отстранет од зоотехничкиот сертификат следејќи ги упатствата во фуснота 12.
- (4) Непотребното се брише.
- (5) Поединечна идентификација во согласност со правилата на одобрената одгледувачка програма и идентификациски број во согласност со законодавството на Република Северна Македонија и Европската Унија за здравјето на животните со кое се уредуваат идентификацијата и регистрацијата на животните.
- (6) Ова може да се бара од признатите организации на одгледувачи на хибридни свињи во согласност со член 22 став (2) од Законот за зоотехника (*) за хибридни свињи за приплод кои се користат за собирање на семе за вештачко осемнување. Под „Резултат“, наведете ги деталите или бројот на предмет што се однесува на базата на податоци каде што се достапни деталите
- (7) Доколку е потребно, се приложуваат дополнителни листови хартија.
- (8) Додадете поединечен идентификациски број доколку е различен од бројот запишан во матичната книга.
- (9) Ако резултатите од тестирањата за раст и развој или генетската евалуација се достапни на одредена веб-страница, наместо дополнителни информации може да се наведе директно упатување на оваа веб-страница.
- (10) Потребно е само ако Дел А од зоотехничкиот сертификат се издава од признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи или од надлежниот орган во согласност со член 39 став (2) точка 2) од Законот за зоотехника (*), а Дел Б од зоотехничкиот сертификатот се издава од центарот за собирање или чување семе овластен во согласност со член 30 став (1) од Законот за зоотехника (*).
- (11) Таа личност е претставник на признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи или на надлежниот орган во согласност со член 39 став (2) точка 2) од Законот за зоотехника (*), кој е овластен да го потпише зоотехничкиот сертификат.
- (12) Во случај кога само Дел Б од зоотехничкиот сертификат е издаден од центар за собирање или складирање семе овластен во согласност со член 30 став (1) од Законот за зоотехника (*), а Дел А од зоотехничкиот сертификат не е пополнет или отстранет од зоотехничкиот сертификат, точка 1 од Дел Б мора да сеполни и мора да се приложат копии од зоотехничките сертификати за машки хибридни свињи-донатори, издадени во согласност со образецот наведен во Прилог 5 на овој правилник.
- (13) Незадолжително.
- (14) Сламка или друго пакување може да содржи семе собрано од повеќе од една хибридна свиња за приплод, под услов информациите за сите машки хибридни свињи за приплод-донатори на тоа семе да бидат дадени во точка 1.3. од Дел Б.
- (15) Ако е применливо, може да се дадат информации за сексирано семе.
- (16) За семе наменето за тестирање на растот и развојот или за генетска евалуација на хибридни свињи за приплод кои не биле подложени на такво тестирање или евалуација, во согласност со квантитативните ограничувања наведени во член 24 став (1) точка 4) од Законот за зоотехника .
- (17) Таа личност е претставник на признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи или на надлежниот орган наведен во член 29 став (2) точка 2) од Законот за зоотехника (*) или претставник на Центарот за собирање или чување семе, одобрен во согласност со член 30 став (1) од Законот за зоотехника (*), кој е овластен да го потпише зоотехничкиот сертификат.
- Забелешки:
- Зоотехничкиот сертификат се издава на Македонски јазик или на еден од службените јазици на Европската унија;
 - Бојата на потписот мора да биде различна од онаа на печатениот текст;
 - Зоотехничкиот сертификат може да се печати и вертикално и хоризонтално и
 - Фуснотите и забелешките кон овој зоотехнички сертификат не мора да се пишуваат, под услов да во насловот е наведен директно достапен повеќејазичен извор на информации.

Прилог 12
Зоотехнички сертификат за внес во Република Северна Македонија на семе од мајјаци на
хибридни свињи за приплод од органи за приплод вклучени во Списокот од органи за
приплод кој се води, ажурира и објавува на веб страната на Европската комисија во делот
на зоотехниката

Зоотехнички сертификат, во согласност со Законот за зоотехника (*), за внес во Република Северна Македонија од органи за приплод семе од хибридни свињи за приплод (<i>Sus scrofa</i>), вклучувајќи чистокрвни свињи за приплод од различни раси или видови регистрирани во регистри за приплод што ги водат органите за приплод		(може да се додаде логото на органот за приплод кое го издава сертификатот или центарот за собирање или чување на семе кој го издава сертификатот)	
		Број на сертификат (²)	
Име на органот за приплод/центарот за собирање или чување семе кој го издава сертификатот (се наведуваат податоци за контакт и, доколку постои, упатување на веб-страницата)/упатување на зоотехнички сертификат за животно-донатор (²)			
✕			
Дел А. Информации за машка хибридна свиња за приплод-донатор (²)			
1. Име на органот за приплод кој го издава сертификатот (се наведуваат податоци за контакт и, доколку постои, упатување на веб-страницата)			
2. Име на регистарот за приплод		3. Име на раса (⁴)/вид (⁴)/вкрстување (⁴)	
4. Број во регистарот на машкото животно-донатор			
5. Идентификација на машкото животно-донатор (⁵)		6. Утврдување на идентитетот (¹)(⁶)(⁷)	
5.1. Систем		6.1. Метод	
5.2. Поединечен идентификациски број		6.2. Резултат	
5.3. Име (¹)			
7. Датум (во формат дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601) и земја на раѓање на машкото животно-донатор			
8. Име, адреса и електронска пошта (¹) на одгледувачот			
9. Име, адреса и електронска пошта (¹) на сопственикот			
10. Педигре на машкото животно-донатор (⁷)			
10.1. Татко Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број (⁵)(⁶) Раса (⁴)/вид (⁴)/вкрстување (⁴) Име (¹)		10.1.1. Дедо од таткова страна Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број (⁵)(⁶) Раса (⁴)/вид (⁴)/вкрстување (⁴) Име (¹)	
		10.1.2. Баба од таткова страна Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број (⁵)(⁶) Раса (⁴)/вид (⁴)/вкрстување (⁴) Име (¹)	
10.2. Мајка Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број (⁵)(⁶) Раса (⁴)/вид (⁴)/вкрстување (⁴) Име (¹)		10.2.1. Дедо од страна на мајката Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број (⁵)(⁶) Раса (⁴)/вид (⁴)/вкрстување (⁴) Име (¹)	
		10.2.2. Баба од страна на мајката Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број (⁵)(⁶) Раса (⁴)/вид (⁴)/вкрстување (⁴) Име (¹)	

11. Дополнителни информации ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾					
11.1. Резултати од тестирањата за раст и развој					
11.2. Ажурирани резултати од генетската евалуација која последен пат е спроведена на (датум во формат <i>дд.мм.гггг</i> или во согласност со ИСО 8601)					
11.3. Генетски оштетувања и генетски особености на машкото животно-донатор поврзани со одобрената одгледувачка програма					
11.4. Други соодветни информации за машкото животно					
11.5. Други соодветни информации за родителите и бабите и дедовците, вклучувајќи ги резултатите од тестирањата за раст и развој или генетската евалуација, доколку не се наведени во точка 10.					
12. Потврда ⁽¹⁰⁾					
12.1. Во: 12.2. На: (внесете место на издавање) (внесете датум на издавање)					
12.3. Име и својство на потписникот: (со големи букви да се внесат името и својството на лицето ⁽¹¹⁾ кое го потпишува сертификатот)					
12.4. Потпис:					
X					
Дел Б. Информации за семето ⁽¹²⁾					
1. Идентификација на машкото животно(и)-донатор ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾					
1.1. Поединечен идентификациски број(еви)					
1.2. Упатување(а) на зоотехнички сертификат(и) на машки животни-донатори ⁽¹⁾					
2. Идентификација на семето					
Боја на сламки или други пакувања ⁽¹⁾ ⁽¹³⁾	Ознака на сламки или други пакувања	Број на сламки или други папакувања ⁽¹⁴⁾	Место на собирање	Датум на собирање (дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601)	Друго ⁽²⁾ ⁽¹⁶⁾
2. Центар на испорака за собирање или чување семе					
3.1. Име					
3.2. Адреса					
3.3. Број на одобрение					
4. Дестинација (внесете име и адреса)					
5. Име и адреса на признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи ⁽²⁾ , или на третолице ⁽²⁾ назначена од признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи, одговорна за спроведување на тестирањето ⁽¹⁾ ⁽¹⁶⁾					
6. Потврда					
6.1. Во: 6.2 На: (внесете место на издавање) (внесете датум на издавање)					
6.3. Име и својство на потписникот: (со големи букви да се внесат името и својството на лицето ⁽¹⁷⁾ кое го потпишува тој сертификат)					
7.5. Потпис					

Фусноти:

- (¹) Оставете го празно доколку не е применливо.
- (²) Ако Дел А од зоотехничкиот сертификат е оставен празен или отстранет од зоотехничкиот сертификат и се приложи копија од зоотехничкиот сертификат издаден за машки хибридни свињи за приплод-донатори, мора да се достави упатување (број на сертификат) на тој зоотехнички сертификат за машки хибридни свињи за приплод-донатори.
- (³) Дел А од зоотехничкиот сертификат може да се чува празен или да биде отстранет од зоотехничкиот сертификат следејќи ги упатствата во фуснота 12.
- (⁴) Непотребното се брише.
- (⁵) Во согласност со законодавството со кое се уредуваат идентификацијата и регистрацијата на животните во земјата на испраќање.
- (⁶) Ова може да се бара во согласност со член 22 став (2) од Законот за зоотехника (*) за хибридни свињи за приплод кои се користат за собирање семе за вештачко осеменување од страна на призната организација на одгледувачи на хибридни свињи кои го водат регистарот во кој треба да се запишат потомците на животното кое е донатор. Под „Резултат“, наведете ги деталите или бројот на предмет што се однесува на базата на податоци каде што се достапни деталите
- (⁷) Доколку е потребно, се приложуваат дополнителни листови хартија.
- (⁸) Додадете поединечен идентификациски број доколку е различен од бројот запишан во матичната книга.
- (⁹) Ако резултатите од тестирањата за раст и развој или генетската евалуација се достапни на одредена веб-страница, наместо дополнителни информации може да се наведе директно упатување на оваа веб-страница.
- (¹⁰) Потребно е само ако Дел А од зоотехничкиот сертификат е издаден од органот за приплод, вклучувајќи ја и официјалната служба на земјата на испраќање, и Дел Б од зоотехничкиот сертификат е издаден од страна на центар за собирање или складирање семе што дејствува во име на органот за приплод.
- (¹¹) Таа личност е претставник на органот за приплод, вклучувајќи официјален орган во земјата на испраќање, кој е овластен да го потпише зоотехничкиот сертификат.
- (¹²) Во случај кога само Дел Б од зоотехничкиот сертификат е издаден од центар за собирање или складирање семе што дејствува во име на органот за приплод, а Дел А од зоотехничкиот сертификат не е пополнет или отстранет од зоотехничкиот сертификат, точка 1 од Дел Б мора да се пополни и мора да се приложат копии од зоотехничките сертификати за машки животни-донатори, издадени во согласност со Прилог 13 на овој правилник.
- (¹³) Незадолжително.
- (¹⁴) Сламка или друго пакување може да содржи семе собрано од повеќе од една хибридна свиња за приплод, под услов информациите за сите машки хибридни свињи за приплод-донатори на тоа семе да бидат дадени во точка 1.2. од Дел Б.
- (¹⁵) Ако е применливо, може да се дадат информации за сексирано семе.
- (¹⁶) За семе наменето за тестирање на растот и развојот или за генетска евалуација на хибридни свињи за приплод кои не биле подложени на такво тестирање или евалуација, во согласност со квантитативните ограничувања во согласност со член 24 став (1) точка 4) од Законот за зоотехника (*).
- (¹⁷) Таа личност е претставник на органот за приплод, вклучувајќи надлежен орган во земјата на испраќање или претставник на тимот за собирање и производство на ембриони кој дејствува во име на органот за приплод, кое е овластено да го потпише зоотехничкиот сертификат.

Забелешки:

- Зоотехничкиот сертификат се издава на најмалку еден од официјалните јазици на земјата на испорака;
- Бојата на потписот мора да биде различна од онаа на печатениот текст;
- Зоотехничкиот сертификат може да се печати и вертикално и хоризонтално и
- Фуснотите и забелешките кон овој зоотехнички сертификат не мора да се пишуваат, под услов да во насловот е наведен директно достапен повеќејазичен извор на информации.

Прилог 13

Зоотехнички сертификат за трговија во Република Северна Македонија и внес во Република Северна Македонија од земјите членки на Европската Унија на јајце-клетки од хибридни свињи за приплод

<p>Зоотехнички сертификат, во согласност со Законот за зоотехника (*), за трговија со јајце-клетки од хибридни свињи за приплод (<i>Sus scrofa</i>), вклучувајќи чистокрвни свињи за приплод од различни раси или видови регистрирани во регистри за приплод што ги водат признатите организации на одгледувачи на хибридни свињи</p>		<p>(може да се додаде логото на признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи која го издава сертификатот, надлежниот орган или тимот за производство на ембриони кој го издава сертификатот)</p>
		<p>Број на сертификат (°)</p>
<p>Име на признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи која го издава сертификатот/надлежниот орган/тимот за производство на ембриони кој го издава сертификатот (се наведуваат податоци за контакт и, доколку постои, упатување на веб-страницата)/упатување на зоотехнички сертификат за животно-донатор (°)</p>		
<p>⌘</p>		
<p>Дел А. Информации за женска хибридна свиња за приплод-донатор (°)</p>		
<p>1. Име на организацијата за приплод која го издава сертификатот/надлежниот орган кој го издава сертификатот (се наведуваат податоци за контакт и, доколку постои, упатување на веб-страницата)</p>		
2. Име на регистарот за приплод	3. Име на раса (°)/вид (°)/вкрстување (°)	
4. Број во регистарот на женското животно-донатор		
5. Идентификација на женското животно-донатор (°)	6. Утврдување на идентитетот (°)(°)(°)	
5.1. Систем	6.1. Метод	
5.2. Поединечен идентификациски број	6.2. Резултат	
5.3. Идентификациски број во поглед на здравјето на животните		
5.4. Име (°)		
7. Датум (во формат дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601) и земја на раѓање на женското животно-донатор		
8. Име, адреса и електронска пошта (°) на одгледувачот		
9. Име, адреса и електронска пошта (°) на сопственикот		
10. Педигре на женското животно-донатор (°)		
10.1. Татко Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број (°)(°) Идентификациски број во поглед на здравјето на животните (°) Раса (°) /вид (°) /вкрстување (°) Име (°)	10.1.1. Дедо од таткова страна Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број (°)(°) Идентификациски број во поглед на здравјето на животните (°) Раса (°) /вид (°) /вкрстување (°) Име (°)	
	10.1.2. Баба од таткова страна Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број (°)(°) Идентификациски број во поглед на здравјето на животните (°) Раса (°) /вид (°) /вкрстување (°) Име (°)	

10.2. Мајка Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁵⁾ Раса ⁽⁴⁾ /вид ⁽⁴⁾ /вкрстување ⁽⁴⁾ Име ⁽¹⁾	10.2.1. Дедо од страна на мајката Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁵⁾ Раса ⁽⁴⁾ /вид ⁽⁴⁾ /вкрстување ⁽⁴⁾ Име ⁽¹⁾					
	10.2.2. Баба од страна на мајката Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁵⁾ Раса ⁽⁴⁾ /вид ⁽⁴⁾ /вкрстување ⁽⁴⁾ Име ⁽¹⁾					
11. Дополнителни информации ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ 11.1. Резултати од тестирањата за раст и развој 11.2. Ажурирани резултати од генетската евалуација која последен пат е спроведена на (датум во формат дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601) 11.3. Генетски оштетувања и генетски особености на женското животно-донатор, поврзани со одобрената одгледувачка програма 11.4. Други соодветни информации за женски животни-донатори 11.5. Други соодветни информации за родителите и бабите и дедовците, вклучувајќи ги резултатите од тестирањата за раст и развој или генетската евалуација, доколку не се наведени во точка 10.						
12. Потврда ⁽¹⁰⁾ 12.1. Во: 12.2 Во: (внесете место на издавање) (внесете датум на издавање) 12.3. Име и својство на потписникот: (со големи букви да се внесат името и својството на лицето ⁽¹¹⁾ кое го потпишува сертификатот) 12.4. Потпис:						
X Дел Б. Информации за јајце-клетките ⁽¹²⁾						
1. Идентификација на женското животно-донатор ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ 1.1. Поединечен идентификациски број 1.2. Идентификациски број во поглед на здравјето на животните 1.3. Упатување на зоотехнички сертификат на женски животни-донатори ⁽¹⁾						
2. Систем за идентификација						
Боја на сламки или други пакувања ⁽¹⁾ ⁽¹³⁾	Ознака на сламки или други пакувања	Број на сламки или други пакувања	Број на јајце-клетки ⁽¹⁴⁾	Место на собирање	Датум на собирање (дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601)	Друго ⁽²⁾
3. Тим на испорака за производство на ембриони 3.1. Име 3.2. Адреса 3.3. Број на одобрение						
4. Дестинација (внесете име и адреса)						
5. Потврда 5.1. Во: 5.2. На: (внесете место на издавање) (внесете датум на издавање) 5.3. Име и својство на потписникот: (со големи букви да се внесат името и својството на лицето ⁽¹⁵⁾ кое го потпишува сертификатот) 5.4. Потпис						

Фусноти:

(¹) Оставете го празно доколку не е применливо.

(²) Ако Дел А од зоотехничкиот сертификат е оставен празен или отстранет од зоотехничкиот сертификат и се приложи копија од зоотехничкиот сертификат издаден за женски хибридни свињи за приплод-донатори, мора да се достави упатување (број на сертификат) на тој зоотехнички сертификат за женски хибридни свињи за приплод-донатори.

(³) Дел А од зоотехничкиот сертификат може да се чува празен или да биде отстранет од зоотехничкиот сертификат следејќи ги упатствата во фуснота 12.

(⁴) Непотребното се брише.

(⁵) Поединечна идентификација во согласност со правилата на одобрената одгледувачката програма за хибридни свињи и идентификациски број во согласност со законодавството на Република Северна Македонија и Европската Унија за здравјето на животните со кое се уредуваат идентификацијата и регистрацијата на животните.

(⁶) Ова може да се бара од признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи во согласност со член 22 став (2) од Закон за зоотехника за хибридни свињи за приплод кои се користат за собирање јајце-клетки. Под „Резултат“, наведете ги деталите или бројот на предмет што се однесува на базата на податоци каде што се достапни деталите

(⁷) Доколку е потребно, се приложуваат дополнителни листови хартија.

(⁸) Додадете поединечен идентификациски број доколку е различен од бројот запишан во матичната книга.

(⁹) Ако резултатите од тестирањата за раст и развој или генетската евалуација се достапни на одредена веб-страница, наместо дополнителни информации може да се наведе директно упатување на оваа веб-страница.

(¹⁰) Потребно е само ако Дел А од зоотехничкиот сертификат се издава од признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи или од надлежен орган наведен во член 29 став (2) точка 2) од Законот за зоотехника (*), а Дел Б од зоотехничкиот сертификатот се издава од тим за собирање или производство на ембриони овластен во согласност со член 30 став (1) од Законот за зоотехника (*).

(¹¹) Таа личност е претставник на признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи или на надлежниот орган во согласност со член 29 став (2) точка 2) од Законот за зоотехника (*), кој е овластен да го потпише зоотехничкиот сертификат.

(¹²) Во случај кога само Дел Б од зоотехничкиот сертификат е издаден од тим за собирање или производство на ембриони овластен во согласност со член 30 став (1) од Законот за зоотехника (*), а Дел А од зоотехничкиот сертификат не е пополнет или отстранет од зоотехничкиот сертификат, точка 1 од Дел Б мора да се пополни и мора да се приложат копии од зоотехничките сертификати за женски хибридни свињи-донатори, издадени во согласност со Прилог 13 од овој правилник.

(¹³) Незадоолжително.

(¹⁴) Ако во сламката или во друго пакување има повеќе од една јајце-клетка, потребно е јасно да се наведе бројот на јајце-клетки. Сламката или другото пакување содржи само јајце-клетки собрани од една хибридна свиња за приплод.

(¹⁵) Таа личност е претставник на признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи или на надлежниот орган во согласност со член 29 став (2) точка 2) од Законот за зоотехника (*) или претставник на тим за собирање или производство на ембриони, одобрен во согласност со член 30 став (1) од Законот за зоотехника (*), кој е овластен да го потпише зоотехничкиот сертификат.

Забелешки:

- Зоотехничкиот сертификат се издава на Македонски јазик или на еден од службените јазици на Европската унија;
- Бојата на потписот мора да биде различна од онаа на печатениот текст;
- Зоотехничкиот сертификат може да се печати и вертикално и хоризонтално и
- Фуснотите и забелешките кон овој зоотехнички сертификат не мора да се пишуваат, под услов да во насловот е наведен директно достапен повеќејазичен извор на информации.

Прилог 14

Зоотехнички сертификат за внес во Република Северна Македонија на јајце-клетки од хибридни свињи за приплод од органи за приплод вклучени во Списокот на органи за приплод кој се води, ажурира и објавува на веб-страницата на Европската комисија во делот на зоотехниката

Зоотехнички сертификат, во согласност со Законот за зоотехника (*), за внес во Република Северна Македонија од органи за приплод јајце-клетки од хибридни свињи за приплод (<i>Sus scrofa</i>), вклучувајќи чистокрвни свињи за приплод од различни раси или видови регистрирани во регистри за приплод што ги водат органите за приплод		(може да се додаде логото на органот за приплод кое го издава сертификатот или на тимот за производство на ембриони кој го издава сертификатот)
		Број на сертификат (°)
Име на органот за приплод која го издава сертификатот/тимот за производство на ембриони кој го издава сертификатот (се наведуваат податоци за контакт и, доколку постои, упатување на веб-страницата)/упатување на зоотехнички сертификат за животно-донатор (°)		
✕		
Дел А. Информации за женска хибридна свиња за приплод-донатор (°)		
1. Име на органот за приплод која го издава сертификатот (се наведуваат податоци за контакт и, доколку постои, упатување на веб-страницата)		
2. Име на регистарот за приплод	3. Име на раса (°)/вид (°)/вкрстување (°)	
4. Број во регистарот на женското животно-донатор		
5. Идентификација на женското животно-донатор (°)	6. Утврдување на идентитетот (°)(°)(°)	
5.1. Систем	6.1. Метод	
5.2. Поединечен идентификациски број	6.2. Резултат	
5.3. Име (°)		
7. Датум (во формат дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601) и земја на раѓање на женското животно-донатор		
8. Име, адреса и електронска пошта (°) на одгледувачот		
9. Име, адреса и електронска пошта (°) на сопственикот		
10. Педигре на женското животно-донатор (°)		
10.1. Татко Број во регистарот за приплод или во матичната книга	10.1.1. Дедо од таткова страна Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број (°)(°) Раса (°)/вид (°)/вкрстување (°) Име (°)	
	10.1.2. Баба од таткова страна Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број (°)(°) Раса (°)/вид (°)/вкрстување (°) Име (°)	
10.2. Мајка Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број (°)(°) Раса (°)/вид (°)/вкрстување (°) Име (°)	10.2.1. Дедо од страна на мајката Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број (°)(°) Раса (°)/вид (°)/вкрстување (°) Име (°)	
	10.2.2. Баба од страна на мајката Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број (°)(°) Раса (°)/вид (°)/вкрстување (°) Име (°)	

<p>11. Дополнителни информации ⁽¹⁾⁽¹⁾⁽⁹⁾</p> <p>11.1. Резултати од тестирањата за раст и развој</p> <p>11.2. Ажурирани резултати од генетската евалуација која последен пат е спроведена на (внесете датум во формат <i>дд.мм.гггг</i> или во согласност со ИСО 8601)</p> <p>11.3. Генетски оштетувања и генетски особености на женското животно-донатор поврзани со одобрената одгледувачка програма</p> <p>11.4. Други соодветни информации за женски животни-донатори</p> <p>11.5. Други соодветни информации за родителите и бабите и дедовците, вклучувајќи ги резултатите од тестирањата за раст и развој или генетската евалуација, доколку не се наведени во точка 10.</p>						
<p>12. Потврда ⁽¹⁰⁾</p> <p>12.1. Во: 12.2. На: (внесете место на издавање) (внесете датум на издавање)</p> <p>12.3. Име и својство на потписникот: (со големи букви да се внесат името и својството на лицето ⁽¹¹⁾ кое го потпишува сертификатот)</p> <p>12.4. Потпис:</p>						
✕						
Дел Б. Информации за јајце-клетките ⁽¹²⁾						
<p>1. Идентификација на женското животно-донатор ⁽⁵⁾⁽¹⁰⁾</p> <p>1.1. Поединечен идентификациски број</p> <p>1.2. Упатување на зоотехнички сертификат на женски животни-донатори ⁽¹⁾</p>						
2. Идентификација на јајце-клетки						
Боја на сламки или други пакувања ⁽¹⁾ ⁽¹³⁾	Ознака на сламки или други пакувања	Број на сламки или други пакувања	Број на јајце-клетки ⁽¹⁴⁾	Место на собирање	Датум на собирање (дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601)	Друг ⁽¹⁾
3. Тим на испорака за производство на ембриони						
3.1. Име						
3.2. Адреса						
3.3. Број на одобрение						
4. Дестинација (внесете име и адреса)						
5. Потврда						
5.1. Во: На: (внесете место на издавање) (внесете датум на издавање)						
5.3. Име и својство на потписникот: (со големи букви да се внесат името и својството на лицето ⁽¹⁵⁾ кое го потпишува тој сертификат)						
5.4. Потпис:						

Фусноти:

- (¹) Оставете го празно доколку не е применливо.
- (²) Ако Дел А од зоотехничкиот сертификат е оставен празен или отстранет од зоотехничкиот сертификат и се приложи копија од зоотехничкиот сертификат издаден за женски хибридни свињи за приплод-донатори, мора да се достави упатување (број на сертификат) на тој зоотехнички сертификат за женски хибридни свињи за приплод-донатори.
- (³) Дел А од зоотехничкиот сертификат може да се чува празен или да биде отстранет од зоотехничкиот сертификат следејќи ги упатствата во фуснота 12.
- (⁴) Непотребното се брише.
- (⁵) Во согласност со законодавството со кое се уредуваат идентификацијата и регистрацијата на животните во земјата на испраќање.
- (⁶) Ова може да се бара во согласност со член 22 став (2) од Законот за зоотехника (*) хибридни свињи за приплод кои се користат за собирање јајце-клетки од страна на признатите организации на одгледувачи на хибридни свињи кои го водат регистарот во кој треба да се запишат потомците на животното кое е донатор. Под „Резултат“, наведете ги деталите или бројот на предмет што се однесува на базата на податоци каде што се достапни деталите
- (⁷) Доколку е потребно, се приложуваат дополнителни листови хартија.
- (⁸) Додадете поединечен идентификациски број доколку е различен од бројот запишан во матичната книга.
- (⁹) Ако резултатите од тестирањата за раст и развој или генетската евалуација се достапни на одредена веб-страница, наместо дополнителни информации може да се наведе директно упатување на оваа веб-страница.
- (¹⁰) Потребно е само ако Дел А од зоотехничкиот сертификат е издаден од органот за приплод, вклучувајќи ја и официјалната служба на земјата на испраќање и Дел Б од зоотехничкиот сертификат се издава од тим за собирање или производство на ембрион што дејствува во име на органот за приплод.
- (¹¹) Таа личност е претставник на органот за приплод, вклучувајќи официјален орган во земјата на испраќање, кој е овластен да го потпише зоотехничкиот сертификат.
- (¹²) Во случај кога само Дел Б од зоотехничкиот сертификат е издаден од тим за собирање или производство на ембриони што дејствува во име на органот за приплод, а Дел А од зоотехничкиот сертификат не е пополнет или отстранет од зоотехничкиот сертификат, точка 1 од Дел Б мора да се пополни и мора да се приложат копии од зоотехничките сертификати за женски животни-донатори, издадени во согласност со Прилог 13 на овој правилник
- (¹³) Незадоолжително.
- (¹⁴) Ако во сламката или во друго пакување има повеќе од една јајце-клетка, потребно е јасно да се наведе бројот на јајце-клетки. Сламката или другото пакување содржи само јајце-клетки собрани од една хибридна свиња за приплод.
- (¹⁵) Таа личност е претставник на органот за приплод, вклучувајќи надлежен орган во земјата на испраќање или претставник на органот за собирање или производство на ембриони кој дејствува во име на органот за приплод кој е овластен да го потпише зоотехничкиот сертификат.

Забелешки:

- Зоотехничкиот сертификат се издава на најмалку еден од официјалните јазици на земјата на испорака;
- Бојата на потписот мора да биде различна од онаа на печатениот текст;
- Зоотехничкиот сертификат може да се печати и вертикално и хоризонтално и
- Фуснотите и забелешките кон овој зоотехнички сертификат не мора да се пишуваат, под услов да во насловот е наведен директно достапен повеќејазичен извор на информации.

Прилог 15
Зоотехнички сертификат за трговија во Република Северна Македонија и внес во
Република Северна Македонија од земјите членки на Европската Унија на ембриони од
хибридни свињи за приплод

Зоотехнички сертификат, во согласност со Законот за зоотехника (*), за трговија со ембриони од хибридни свињи за приплод (<i>Sus scrofa</i>), вклучувајќи чистокрвни свињи за приплод од различни раси или видови регистрирани во регистри за приплод што ги водат признатите организации на одгледувачи на хибридни свињи		(може да се додаде логото на признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи која го издава сертификатот, надлежниот орган или тимот за собирање или производство на ембриони кој го издава сертификатот) Број на сертификат (3)
Име на признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи која го издава сертификатот/надлежниот орган/тимот за производство или собирање на ембриони кој го издава сертификатот (се наведуваат податоци за контакт и, доколку постои, упатување на веб-страницата)/упатување на зоотехнички сертификат(и) за животно(и)-донатор(и) (2)		
Дел А. Информации за женска хибридна свиња за приплод-донатор (3)		
1. Име на признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи која го издава сертификатот/надлежниот орган кој го издава сертификатот (се наведуваат податоци за контакт и, доколку постои, упатување на веб-страницата)		
2. Име на регистарот за приплод	3. Име на раса (4)/вид (4)/вкрстување (4)	
4. Број во регистарот на женското животно-донатор		
5. Идентификација на женското животно-донатор (5)	6. Утврдување на идентитетот (1)(6)(7)	
5.1. Систем	6.1. Метод	
5.2. Поединечен идентификациски број	6.2. Резултат	
5.3. Идентификациски број во поглед на здравјето на животните		
5.4. Име (1)		
7. Датум (во формат дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601) и земја на раѓање на женското животно-донатор		
8. Име, адреса и електронска пошта (1) на одгледувачот		
9. Име, адреса и електронска пошта (1) на сопственикот		
10. Педигре на женското животно-донатор (7)		
10.1. Татко Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број (5)(8) Идентификациски број во поглед на здравјето на животните (5) Раса (4) /вид (4) /вкрстување (4) Име (1)	10.1.1. Дедо од таткова страна Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број (5)(8) Идентификациски број во поглед на здравјето на животните (5) Раса (4) /вид (4) /вкрстување (4) Име (1) 10.1.2. Баба од таткова страна Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број (5)(8) Идентификациски број во поглед на здравјето на животните (5) Раса (4) /вид (4) /вкрстување (4) Име (1)	

10.2. Мајка Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁵⁾ Раса ⁽⁴⁾ /вид ⁽⁴⁾ /вкрстување ⁽⁴⁾ Име ⁽¹⁾	10.2.1. Дедо од страна на мајката Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ Идентификациски број во поглед на здравјето на Раса ⁽⁴⁾ /вид ⁽⁴⁾ /вкрстување ⁽⁴⁾ Име ⁽¹⁾
	10.2.2. Баба од страна на мајката Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ Идентификациски број во поглед на здравјето на Раса ⁽⁴⁾ /вид ⁽⁴⁾ /вкрстување ⁽⁴⁾ Име ⁽¹⁾
11. Дополнителни информации ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾	
11.1. Резултати од тестирањата за раст и развој	
11.2. Ажурирани резултати од генетската евалуација која последен пат е спроведена на (датум во формат <i>дд.мм.гггг</i> или во согласност со ИСО 8601)	
11.3. Генетски оштетувања и генетски особености на женското животно-донатор поврзани со одобрената одгледувачка програма	
11.4. Други соодветни информации за женски животни-донатори	
11.5. Други соодветни информации за родителите и бабите и дедовците, вклучувајќи ги резултатите од тестирањата за раст и развој или генетската евалуација, доколку не се наведени во точка 10.	
12. Потврда ⁽¹⁰⁾	
12.1. Во:	12.2. На:
(внесете место на издавање) (внесете датум на издавање)	
12.3. Име и својство на потписникот:	
(со големи букви да се внесат името и својството на лицето ⁽¹¹⁾ кое го потпишува сертификатот)	
12.4. Потпис:	
X	
Дел Б. Информации за машка хибридна свиња за приплод-донатор ⁽³⁾	
1. Име на признатата организација на одгледувачи ан хибридни свињи која го издава сертификатот (се наведуваат податоци за контакт и, доколку постои, упатување на веб-страницата)	
2. Име на регистарот за приплод	3. Име на раса ⁽⁴⁾ /вид ⁽⁴⁾ /вкрстување ⁽⁴⁾
4. Број во регистарот на машкото животно-донатор	
5. Идентификација на машкото животно-донатор ⁽⁵⁾	6. Утврдување на идентитетот ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾
5.1. Систем	6.1. Метод
5.2. Поединечен идентификациски број	6.2. Резултат
5.3. Идентификациски број во поглед на здравјето на животните	
5.4. Име ⁽¹⁾	
7. Датум (во формат <i>дд.мм.гггг</i> или во согласност со ИСО 8601) и земја на раѓање на машкото животно-донатор	
8. Име, адреса и електронска пошта ⁽¹⁾ на одгледувачот	
9. Име, адреса и електронска пошта ⁽¹⁾ на сопственикот	
10. Педигре на машкото животно-донатор ⁽⁷⁾	

10.1. Татко Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁵⁾ Раса ⁽⁴⁾ /вид ⁽⁴⁾ /вкрстување ⁽⁴⁾ Име ⁽¹⁾	10.1.1. Дедо од таткова страна Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Идентификациски број во поглед на здравјето на Раса ⁽⁴⁾ /вид ⁽⁴⁾ /вкрстување ⁽⁴⁾ Име ⁽¹⁾					
	10.1.2. Баба од таткова страна Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Идентификациски број во поглед на здравјето на Раса ⁽⁴⁾ /вид ⁽⁴⁾ /вкрстување ⁽⁴⁾ Име ⁽¹⁾					
10.2. Мајка Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Идентификациски број во поглед на здравјето на животните ⁽⁵⁾ Раса ⁽⁴⁾ /вид ⁽⁴⁾ /вкрстување ⁽⁴⁾ Име ⁽¹⁾	10.2.1. Дедо од страна на мајката Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Идентификациски број во поглед на здравјето на Раса ⁽⁴⁾ /вид ⁽⁴⁾ /вкрстување ⁽⁴⁾ Име ⁽¹⁾					
	10.2.2. Баба од страна на мајката Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број ⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾ Идентификациски број во поглед на здравјето на Раса ⁽⁴⁾ /вид ⁽⁴⁾ /вкрстување ⁽⁴⁾ Име ⁽¹⁾					
11. Дополнителни информации ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾ 11.1. Резултати од тестирањата за раст и развој 11.2. Ажурирани резултати од генетската евалуација која последен пат е спроведена на (датум во формат дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601) 11.3. Генетски оштетувања и генетски особености на машкото животно-донатор поврзани со одобрената одгледувачка програма 11.4. Други соодветни информации за машкото животно 11.5. Други соодветни информации за родителите и бабите и дедовците, вклучувајќи ги резултатите од тестирањата за раст и развој или генетската евалуација, доколку не се наведени во точка 10.						
12. Потврда ⁽¹⁰⁾ 12.1. Во: 12.2. На: (внесете место на издавање) (внесете датум на издавање) 12.3. Име и својство на потписникот: (со големи букви да се внесат името и својството на лицето ⁽¹¹⁾ кое го потпишува сертификатот) 14.2. Потпис:						
✕ Дел В. Информации за ембрионите ⁽¹²⁾						
1. Идентификација на женското животно-донатор ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾ 1.1. Поединечен идентификациски број 1.2. Идентификациски број во поглед на здравјето на животните 1.3. Упатување на зоотехнички сертификат на женски животни-донатори ⁽¹⁾						
2. Идентификација на машкото животно-донатор ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾ 2.1. Поединечен идентификациски број(еви) 2.2. Идентификациски број(еви) во поглед на здравјето на животните 2.3. Упатување(а) на зоотехнички сертификат(и) 2.3.1. На машки животни-донатори ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾ 2.3.2. Семе ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾						
1. Идентификација на ембриони						
Боја на сламки или други пакувања ⁽¹⁾ ⁽¹³⁾	Ознака на сламки или други пакувања	Број на сламки или други пакувања	Број на ембриони ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾	Место на собирање или производство	Датум на собирање или производство (дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601)	Друго ⁽¹⁾ ⁽¹⁶⁾

4. Тим на испорака за собирање или производство на ембриони	
4.1. Име	
4.2. Адреса	
4.3. Број на одобрение	
5. Дестинација (внесете име и адреса)	
Дел Г. Информации за сурогат примачот на ембрион/и	
6. Поединечен идентификациски број ⁽⁶⁾ на сурогат примачот ⁽¹⁾	
7. Потврда	
7.1. Во:	7.2. На:
(внесете место на издавање)	(внесете датум на издавање)
7.3. Име и својство на потписникот:	
(со големи букви да се внесат името и својството на лицето ⁽¹⁷⁾ кое го потпишува тој сертификат)	
7.4. Потпис:	

Фусноти:

- (¹) Оставете го празно доколку не е применливо.
- (²) Ако Дел А или Б од зоотехничкиот сертификат е оставен празен или отстранет од зоотехничкиот сертификат и се приложи копија од зоотехничкиот сертификат издаден за женски или машки хибридни свињи за приплод-донатори или за семето на тие машки хибридни свињи за приплод, мора да се достави упатување (број на сертификат) на тој зоотехнички сертификат за женски или машки хибридни свињи за приплод-донатори или за семето за тие машки хибридни свињи за приплод.
- (³) Дел А или Б од зоотехничкиот сертификат може да се чува празен или да биде отстранет од зоотехничкиот сертификат следејќи ги упатствата во фуснота 12.
- (⁴) Непотребното се брише.
- (⁵) Поединечна идентификација во согласност со правилата на одобрената одгледувачката програма за хибридни свињи и идентификациски број во согласност со законодавството на Република Северна Македонија и Европската Унија за здравјето на животните со кое се уредуваат идентификацијата и регистрацијата на животните.
- (⁶) Ова може да се бара во согласност со член 22 став (2) од Законот за зоотехника (*) за хибридни свињи за приплод кои се користат за собирање ембриони од страна на признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи која го води регистарот во кој треба да се запише потомството добиено од тие ембриони. Под „Резултат“, наведете ги деталите или бројот на предмет што се однесува на базата на податоци каде што се достапни деталите
- (⁷) Доколку е потребно, се приложуваат дополнителни листови хартија.
- (⁸) Додадете поединечен идентификациски број доколку е различен од бројот запишан во матичната книга.
- (⁹) Ако резултатите од тестирањата за раст и развој или генетската евалуација се достапни на одредена веб-страница, наместо дополнителни информации може да се наведе директно упатување на оваа веб-страница.
- (¹⁰) Потребно е само ако Дел А или Дел Б од зоотехничкиот сертификат се издава од признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи или од надлежен орган, наведени во член 29 став (2) точка 2) од Законот за зоотехника (*), и Делови В и Г од зоотехничкиот сертификат се издаваат од тим за собирање и производство на ембриони овластен во согласност со член 30 став (1) од Законот за зоотехника (*).
- (¹¹) Таа личност е претставник на признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи или на надлежниот орган во согласност со член 29 став (2) точка 2) од Законот за зоотехника (*), кој е овластен да го потпише зоотехничкиот сертификат.
- (¹²) Во случај кога само Дел В и по потреба дел Г од зоотехничкиот сертификат е издаден од тим за собирање или производство ембриони овластен во согласност со член 30 став (1) од Законот за зоотехника (*), а Делови А и/или Б од зоотехничкиот сертификат не е(се) пополнет(и) или отстранет(и) од зоотехничкиот сертификат, точки 1 и 2 од Дел В мора да се пополнат и да се приложат копии од зоотехничкиот сертификат како што следува:
- (а) за женски животни-донатори, во согласност со Прилог 5 на овој правилник
- (б) за семе за оплодување:
- (i) како што е опишано во точка (а), со потребните адаптации за машките животни-донатори, или
- (ii) во согласност со Прилог 6 од овој правилник.
- (¹³) Незадожително.
- (¹⁴) Ако во сламката или во друго пакување има повеќе од еден ембрион, потребно е јасно да се наведе бројот на ембриони.
- (¹⁵) Сламка или друго пакување може да содржи ембриони собрани или произведени од јајце-клетки собрани од една женска хибридна свиња за приплод оплодена со семе собрано од повеќе од една машка хибридна свиња-донатор, под услов во Дел В, точка 2.3 да се наведат информациите за сите машки свињи за приплод-донатори на тоа семе.
- (¹⁶) Доколку е применливо, може да се дадат информации за сексирани ембриони или за фазата на развој на ембрионот.
- (¹⁷) Таа личност е претставник на признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи или на надлежниот орган во согласност со член 29 став (2) точка 2) од Законот за зоотехника (*) или претставник на тим за собирање или производство на ембриони, овластен во согласност со член 30 став (1) од Законот за зоотехника (*), кој е овластен да го потпише зоотехничкиот сертификат.

Забелешки:

- Зоотехничкиот сертификат се издава на Македонски јазик или на еден од службените јазици на Европската унија;
- Бојата на потписот мора да биде различна од онаа на печатениот текст;
- Зоотехничкиот сертификат може да се печати и вертикално и хоризонтално и
- Фуснотите и забелешките кон овој зоотехнички сертификат не мора да се пишуваат, под услов да во насловот е наведен директно достапен повеќејазичен извор на информации.

Прилог 16

Зоотехнички сертификат за внес во Република Северна Македонија на ембриони од хибридни свињи за приплод од органи за приплод вклучени во списокот на органи за приплод кој се води, ажурира и објавува на веб-страницата на Европската комисија во делот на зоотехниката

Зоотехнички сертификат, во согласност со Законот за зоотехника (*), за внес во Република Северна Македонија од органи за приплод на ембриони од хибридни свињи за приплод (<i>Sus scrofa</i>), вклучувајќи чистокрвни свињи за приплод од различни раси или видови регистрирани во регистри за приплод што ги водат органите за приплод		(може да се додаде логото на органот за приплод кое го издава сертификатот или на тимот за собирање и производство на ембриони кој го издава сертификатот)
		Број на сертификат (3)
Име на органот за приплод која го издава сертификатот/надлежниот орган/тимот за собирање или производство на ембриони кој го издава сертификатот (се наведуваат податоци за контакт и, доколку постои, упатување на веб-страницата)/упатување на зоотехнички сертификат(и) за животно(и)-донатор(и) (2)		
✕		
Дел А. Информации за женска хибридна свиња за приплод-донатор (3)		
1. Име на органот за приплод која го издава сертификатот (се наведуваат податоци за контакт и, доколку постои, упатување на веб-страницата)		
2. Име на регистарот за приплод	3. Име на раса (4)/вид (4)/вкрстување (4)	
4. Број во регистарот на женското животно-донатор		
5. Идентификација на женското животно-донатор (5)	6. Утврдување на идентитетот (1)(6)(7)	
5.1. Систем	6.1. Метод	
5.2. Поединечен идентификациски број	6.2. Резултат	
5.3. Име (1)		
7. Датум (во формат дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601) и земја на раѓање на женското животно-донатор		
8. Име, адреса и електронска пошта (1) на одгледувачот		
9. Име, адреса и електронска пошта (1) на сопственикот		
10. Педигре на женското животно-донатор (1)		
10.1. Татко Број во регистар за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број (5)(6) Раса (4) /вид (4)/вкрстување (4) Име (1)	10.1.1. Дедо од таткова страна Број во регистар за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број (5)(6) Раса (4) /вид (4)/вкрстување (4) Име (1)	
	10.1.2. Баба од таткова страна Број во регистар за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број (5)(6) Раса (4) /вид (4)/вкрстување (4) Име (1)	
10.2. Мајка Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број (5)(6) Раса (4) /вид (4)/вкрстување (4) Име (1)	10.2.1. Дедо од страна на мајката Број во регистар за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број (5)(6) Раса (4) /вид (4)/вкрстување (4) Име (1)	
	10.2.2. Баба од страна на мајката Број во регистарот за приплод или во матичната книга Поединечен идентификациски број (5)(6) Раса (4) /вид (4)/вкрстување (4) Име (1)	

<p>11. Дополнителни информации ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾</p> <p>11.1. Резултати од тестирањата за раст и развој</p> <p>11.2. Ажурирани резултати од генетската евалуација која последен пат е спроведена на (датум во формат дд.мм.гггг)</p> <p>11.3. Генетски оштетувања и генетски особености на женското животно-донатор поврзани со одобрената одгледувачка програма</p> <p>11.4. Други соодветни информации за женски животни-донатори</p> <p>11.5. Други соодветни информации за родителите и бабите и дедовците, вклучувајќи ги резултатите од тестирањата за раст и развој или генетската евалуација, доколку не се наведени во точка 10.</p>	
<p>12. Потврда ⁽¹⁰⁾</p> <p>12.1. Во: 12.2. На:</p> <p>(внесете место на издавање) (внесете датум на издавање)</p> <p>12.3. Име и својство на потписникот:.....</p> <p>(со големи букви да се внесат името и својството на лицето ⁽¹¹⁾ кое го потпишува сертификатот)</p> <p>12.4. Потпис:</p>	
<p>Дел Б. Информации за машка хибридна свиња за приплод-донатор ⁽⁶⁾</p>	
<p>1. Име на признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи која го издава сертификатот (се наведуваат податоци за контакт и, доколку постои, упатување на веб-страницата)</p>	
2. Име на регистарот за приплод	3. Име на раса ⁽⁴⁾ /вид ⁽⁴⁾ /вкрстување ⁽⁴⁾
4. Број во регистарот на машкото животно-донатор	
5. Идентификација на машкото животно-донатор ⁽⁵⁾	6. Утврдување на идентитетот ⁽¹⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁷⁾
5.1. Систем	6.1. Метод
5.2. Поединечен идентификациски број	6.2. Резултат
5.3. Име ⁽¹⁾	
7. Датум (во формат дд.мм.гггг) и земја на раѓање на машкото животно-донатор	
8. Име, адреса и електронска пошта ⁽¹⁾ на одгледувачот	
9. Име, адреса и електронска пошта ⁽¹⁾ на сопственикот	
10. Педигре на машкото животно-донатор ⁽¹⁾	
<p>10.1. Татко</p> <p>Број во регистар за приплод или во матичната книга</p> <p>Поединечен идентификациски број ⁽⁵⁾⁽⁸⁾</p> <p>Раса ⁽⁴⁾/вид ⁽⁴⁾/вкрстување ⁽⁴⁾</p> <p>Име ⁽¹⁾</p>	<p>10.1.1. Дедо од таткова страна</p> <p>Број во регистарот за приплод или во матичната книга</p> <p>Поединечен идентификациски број ⁽⁵⁾⁽⁸⁾</p> <p>Раса ⁽⁴⁾/вид ⁽⁴⁾/вкрстување ⁽⁴⁾</p> <p>Име ⁽¹⁾</p>
	<p>10.1.2. Баба од таткова страна</p> <p>Број во регистарот за приплод или во матичната книга</p> <p>Поединечен идентификациски број ⁽⁵⁾⁽⁸⁾</p> <p>Раса ⁽⁴⁾/вид ⁽⁴⁾/вкрстување ⁽⁴⁾</p> <p>Име ⁽¹⁾</p>
<p>10.2. Мајка</p> <p>Број во регистар за приплод или во матичната книга</p> <p>Поединечен идентификациски број ⁽⁵⁾⁽⁸⁾</p> <p>Раса ⁽⁴⁾/вид ⁽⁴⁾/вкрстување ⁽⁴⁾</p> <p>Име ⁽¹⁾</p>	<p>10.2.1. Дедо од страна на мајката</p> <p>Број во регистарот за приплод или во матичната книга</p> <p>Поединечен идентификациски број ⁽⁵⁾⁽⁸⁾</p> <p>Раса ⁽⁴⁾/вид ⁽⁴⁾/вкрстување ⁽⁴⁾</p> <p>Име ⁽¹⁾</p>
	<p>10.2.2. Баба од страна на мајката</p> <p>Број во регистарот за приплод или во матичната книга</p> <p>Поединечен идентификациски број ⁽⁵⁾⁽⁸⁾</p> <p>Раса ⁽⁴⁾/вид ⁽⁴⁾/вкрстување ⁽⁴⁾</p> <p>Име ⁽¹⁾</p>

<p>11. Дополнителни информации ⁽¹⁾⁽¹²⁾⁽⁸⁾</p> <p>11.1. Резултати од тестирањата за раст и развој</p> <p>11.2. Ажурирани резултати од генетската евалуација која последен пат е спроведена на (датум во формат дд.мм.гггг)</p> <p>11.3. Генетски оштетувања и генетски особености на машкото животно-донатор поврзани со одобрената одгледувачка програма</p> <p>11.4. Други соодветни информации за машкото животно</p> <p>11.5. Други соодветни информации за родителите и бабите и дедовците, вклучувајќи ги резултатите од тестирањата за раст и развој или генетската евалуација, доколку не се наведени во точка 10.</p>						
<p>12. Потврда ⁽¹⁰⁾</p> <p>12.1 Во:..... (внесете место на издавање)</p>		<p>12.2. На: (внесете датум на издавање)</p>				
<p>12.3. Име и својство на потписникот:..... (со големи букви да се внесат името и својството на лицето ⁽¹¹⁾ кое го потпишува сертификатот)</p>						
<p>12.4. Потпис:</p>						
<p>Дел В. Информации за ембрионите ⁽¹²⁾</p>						
<p>1. Идентификација на женското животно-донатор ⁽⁸⁾⁽¹⁰⁾</p> <p>1.1. Поединечен идентификациски број</p> <p>1.2. Упатување на зоотехнички сертификат на женски животно-донатори ⁽¹⁾</p>						
<p>2. Идентификација на машкото(ите) животно(и)-донатор(и) ⁽⁸⁾⁽¹⁰⁾</p> <p>2.1. Поединечен идентификациски број(еви)</p> <p>2.2. Упатување(а) на зоотехнички сертификат(и) на</p> <p>2.2.1. Машки животно-донатори ⁽¹⁾⁽⁴⁾</p> <p>2.2.2. Семе ⁽¹⁾⁽⁴⁾</p>						
<p>3. Идентификација на ембриони</p>						
Боја на сламки или други пакувања ⁽¹⁾ ⁽¹³⁾	Ознака на сламки или други пакувања	Број на сламки или други пакувања	Број на ембриони ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾	Место на собирање или производство	Датум на собирање или производство (дд.мм.гггг или во согласност со ИСО 8601)	Друго ⁽¹⁾ ⁽¹⁶⁾
<p>4. Тим на испорака за собирање или производство на ембриони</p> <p>4.1. Име</p> <p>4.2. Адреса</p> <p>4.3. Број на одобрение</p>						
<p>5. Дестинација (внесете име и адреса)</p>						
<p>Дел Г. Информации за сурогат примачот на ембрион(и)</p>						
<p>6. Поединечен идентификациски број ⁽⁸⁾ на сурогат примачот ⁽¹⁾</p>						
<p>7. Потврда</p> <p>7.1. Во:..... (внесете место на издавање)</p>		<p>7.2. На: (внесете датум на издавање)</p>				
<p>7.3. Име и својство на потписникот: (со големи букви да се внесат името и својството на лицето ⁽¹⁷⁾ кое го потпишува тој сертификат)</p>						
<p>7.4. Потпис:.....</p>						

Фусноти:

- (1) Оставете го празно доколку не е применливо.
- (2) Ако Дел А или Б од зоотехничкиот сертификат издаден за женски или машки хибридни свињи за приплод-донатори или за семето на тие машки хибридни свињи за приплод, мора да се достави упатување (број на сертификат) на тој зоотехнички сертификат за женски или машки хибридни свињи за приплод-донатори или за семето за тие машки хибридни свињи за приплод.
- (3) Дел А или Б од зоотехничкиот сертификат може да се чува празен или да биде отстранет од зоотехничкиот сертификат следејќи ги упатствата во фуснота 12.
- (4) Непотребното се брише.
- (5) Во согласност со законодавството со кое се уредуваат идентификацијата и регистрацијата на животните во земјата на испраќање.
- (6) Ова може да се бара во согласност со член 22 став (2) од Законот за зоотехника* за хибридни свињи за приплод кои се користат за собирање ембриони од страна на признатата организација на одгледувачи на хибридни свињи кои го водат регистарот во кој треба да се запише потомството добиено од тие ембриони. Под „Резултат“, наведете ги деталите или бројот на предмет што се однесува на базата на податоци каде што се достапни деталите
- (7) Доколку е потребно, се приложуваат дополнителни листови хартија.
- (8) Додадете поединечен идентификациски број доколку е различен од бројот запишан во матичната книга.
- (9) Ако резултатите од тестирањата за раст и развој или генетската евалуација се достапни на одредена веб-страница, наместо дополнителни информации може да се наведе директно упатување на оваа веб-страница.
- (10) Потребно е само ако Дел А или Дел Б од зоотехничкиот сертификат е издаден од органот за приплод, вклучувајќи го и надлежниот орган на земјата на испраќање и Делови В и Г од зоотехничкиот сертификат се издаваат од тим за собирање или производство на ембриони што дејствува во име на органот за приплод .
- (11) Таа личност е претставник на органот за приплод, вклучувајќи официјален орган во земјата на испраќање, кој е овластен да го потпише зоотехничкиот сертификат.
- (12) Во случај кога само Дел В каде што е применливо, Дел Г од зоотехничкиот сертификат е издаден од тим за собирање или производство на ембриони што дејствува во име на органот за приплод, а Делови А и/или Б од зоотехничкиот сертификат не е(се) пополнет(и) или отстранет(и) од зоотехничкиот сертификат, точки 1 и 2 од Дел В мора да се пополнат и да се приложат копии од зоотехничкиот сертификат како што следува:
- (а) за женски животни-донатори, во согласност со образецот утврден во Прилог 13 на овој правилник;
- (б) за семе за оплодување:
- како што е опишано во точка (а), со потребните адаптации за машките животни-донатори, или
- во согласност со образецот утврден во Прилог 14 на овој правилник.
- (13) Незадолжително.
- (14) Ако во сламката или во друго пакување има повеќе од еден ембрион, потребно е јасно да се наведе бројот на ембриони.
- (15) Сламка или друго пакување може да содржи ембриони собрани или произведени од јајце-клетки собрани од една женска хибридна свиња за приплод оплодена со семе собрано од повеќе од една машка хибридна свиња-донатор, под услов во Дел В, точка 2.2 да се наведат информациите за сите машки свински свињи за приплод-донатори на тоа семе.
- (16) Доколку е применливо, може да се дадат информации за сексирани ембриони или за фазата на развој на ембрионот.
- (17) Таа личност е претставник на органот за приплод, вклучувајќи надлежен орган во земјата на испраќање или претставник на тимот за собирање или производство на ембриони кој дејствува во име на органот за приплод , кое е овластено да го потпише зоотехничкиот сертификат.

Забелешки:

- Зоотехничкиот сертификат се издава на најмалку еден од официјалните јазици на земјата на испорака;
- Бојата на потписот мора да биде различна од онаа на печатениот текст;
- Зоотехничкиот сертификат може да се печати и вертикално и хоризонтално и
- Фуснитите и забелешките кон овој зоотехнички сертификат не мора да се пишуваат, под услов да во насловот е наведен директно достапен повеќејазичен извор на информации.